



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 1 ноември 2002
Скопје

Број 83

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 300000000188798

1349.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 13 од Уставот на Република Македонија и член 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 ноември 2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За претседател на Владата на Република Македонија е избран Бранко Црвенковски.

2. За министри кои ќе раководат со одделни министерства, се избрани:

д-р Владо Бучковски, за министер кој ќе раководи со Министерството за одбрана,

Хари Костов, за министер кој ќе раководи со Министерството за внатрешни работи,

Исмаил Дарлишта, за министер кој ќе раководи со Министерството за правда,

д-р Илинка Митрева, за министер кој ќе раководи со Министерството за надворешни работи,

м-р Петар Гошев, за министер кој ќе раководи со Министерството за финансии,

Илија Филипovski, за министер кој ќе раководи со Министерството за економија,

Славко Петров, за министер кој ќе раководи со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,

Реџеп Селмани, за министер кој ќе раководи со Министерството за здравство,

Азис Положани, за министер кој ќе раководи со Министерството за образование и наука,

Јован Манасијевски, за министер кој ќе раководи со Министерството за труд и социјална политика,

Александар Гештаковски, за министер кој ќе раководи со Министерството за локална самоуправа,

Благоја Стефановски, за министер кој ќе раководи со Министерството за култура,

Милаим Ајдини, за министер кој ќе раководи со Министерството за транспорт и врски и

Љубомир Јанев, за министер кој ќе раководи со Министерството за животна средина и просторно планирање.

3. За министри без ресор, се избрани:

Радмила Шекеринска,

Муса Џафери и

Владо Поповски.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3913/1
1 ноември 2002 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1350.

Врз основа на член 20 став 2 од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 31 октомври 2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Собранието на Република Македонија има двајца потпретседатели.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3891/1
31 октомври 2002 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1351.

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 114 став 1, а во врска со членот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 31 октомври 2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ДЕЛОВНИЧКИ И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНИ ПРАШАЊА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, се избираат:

а) за претседател
Борис Кондарко

б) за заменик на претседателот

Абдилаким Адеми

в) за членови:

1. Јанаќе Витановски,

2. Зоран Томиќ,

3. Благој Голомеов,

4. Неждед Мустафа,

5. Ефтим Манев,

6. Ристана Лалчевска,

7. Хусеини Хусеинцеват и

8. Фатмир Асани

г) за заменици на членовите:

1. Есад Рахиќ,

2. Ангел Димитров,

3. Јордан Михајловски,

4. Ангелка Пеева-Јауренчиќ,

5. Никола Апостоловски,

6. Орданчо Тасев,

7. Марија Којзеклиска и

8. Ружди Матоши.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3890/1 Претседател
31 октомври 2002 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1352.

Врз основа на член 63 став 1 од Уставот на Република Македонија Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 31 октомври 2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕНИК ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се верифицира мандатот на пратеникот - Тасим Сулејманоски.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3914/1 Претседател
31 октомври 2002 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1353.

Врз основа на член 87 став 2 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 52/2002), министерот за образование и наука, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ГРАЃАНСКА КУЛТУРА ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Со ова решение престанува да важи Решението за одобрување употреба на учебник по Граѓанска култура за VII одделение.
2. Со денот на влегување во сила на ова решение престанува употреба на учебникот по Граѓанска култура за VII одделение од авторите: Гордана Трајкова Костовска, Ксенофон Угриновски и Крсте Василески Подгорски, издаден од Македонска искра - Скопје.
3. Решението да се достави до основните училишта и до Бирото за развој на образованието.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2804/2
16 октомври 2002 година Министер,
Скопје проф. д-р **Ненад Новковски**, с.р.

1354.

Врз основа на член 4 од Одлуката за увоз во Република Македонија на одделни земјоделски и прехранбени производи со потекло од Република Албанија за 2002 година („Службен весник на РМ“ бр. 74/2002), министерот за економија, донесува

У П А Т С Т В О ЗА ПОСТАПКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА КОЛИЧЕСТВАТА НА СТОКИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПООДДЕЛНИ КВОТИ ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

Член 1

Со ова упатство се определува постапката за распределба на количествата на производите во рамки на поодделни квоти од Прилогот I од Одлуката за увоз во Република Македонија на одделни земјоделски и пре-

хранбени производи со потекло од Република Албанија за 2002 година („Службен весник на РМ“ бр. 74/2002) (во натамошниот текст: Одлуката).

Член 2

Барањето за доделување на одредени количества на производи во смисла на член 3 од Одлуката, увозникот или неговиот овластен застапник може да поднесе до Министерството за економија секој работен ден од 8,00 до 14,00 часот.

Член 3

Евидентирањето на барањата во Министерството за економија се врши по ред кој што одговара на редот на нивното добивање во Министерството за економија (датум и време).

Обработување на барањата Министерството за економија врши секој работен ден за добиените барања од претходниот ден.

Член 4

Министерството за економија при обработувањето на барањата се врши проверка дали вкупното количество на производи од барањата поднесени во ист ден од определената тарифна ознака ја надминува расположивата квота и соодветно на тоа ќе изврши распределба:

- ако вкупното количество на соодветните производи од барањата поднесени на ист ден за определена тарифна ознака не ја надминува расположивата квота, на секој увозник му се одобрува бараната количина;
- ако вкупното количество на соодветните производи од барањата поднесени за определена тарифна ознака за еден ден ја надминува расположивата квота, на секој увозник му се одобрува квота сразмерно на бараните количини.

Член 5

Министерството за економија по искористувањето на соодветната квота, откако ќе ја извести Царинската управа на Република Македонија, за тоа објавува соопштение во печатените медиуми.

Член 6

Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5176 Министер,
21 октомври 2002 година м-р **Бесник Фетаи**, с.р.
Скопје

1355.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на 23.10.2002 година, Комисијата издава

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВТОРАТА ЕМИСИЈА НА АКЦИИ

1. Се дава согласност на Клириншка Куќа Клириншки Интербанкарски Системи АД Скопје за продолжување на рокот за реализација на втората емисија на акции за 30 дена, заклучно со 04.11.2002 година на начин и под услови согласно Одлуката за зголемување на основната главница на друштвото со издавање втора емисија на акции на друштвото бр. 02-143/39 од 29.05.2002 година и Одлуката за пролонгирање на рокот за реализација на втората емисија на акции бр. 61/15 од 04.10.2002 година.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да го објави продолжувањето на рокот за реализацијата на втората емисија на акции во најмалку еден дневен весник во рок од три дена од денот на приемот на ова решение.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен најдоцна во рок од 15 дена по истекот на рокот од точка 1, да ја извести Комисијата за бројот на запишаните и платените хартии од вредност, односно за процентот за реализација на емисијата согласно Правилникот за содржина на известувањето за запишани и платени хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 16/01).

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1192/6 Комисија за хартии од вредност
23 октомври 2002 година
Скопје

1356.

Врз основа на член 109 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), Комисијата за хартии од вредност на продолжението на својата 46 седница одржано на 24.10.2002 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се одбива Барањето за одобрение за основање и работа на брокерска кука на "Фрст Глобал Брокерс" со седиште во Скопје, ул. "Македонија" бр. 19.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Жалбата не го одложува извршувањето на ова решение.

4. Решението ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1343/4 Комисија за хартии од вредност
24 октомври 2002 година
Скопје

1357.

Врз основа на член 110 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), Комисијата за хартии од вредност на продолжението на својата 46-та седница одржано на 24.10.2002 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се одбива Барањето за давање согласност за именување на Таѓјана Димитриеска, со завршен степен на образование - дипломиран економист, за директор, по барањето на "Фрст Глобал Брокерс" АД со седиште во Скопје, ул. "Македонија" бр. 19.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Жалбата не го одложува извршувањето на ова решение.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1344/3 Комисија за хартии од вредност
24 октомври 2002 година
Скопје

1358.

Врз основа на член 110 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), Комисијата за хартии од вредност на продолжението на својата 46-та седница одржано на 24.10.2002 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се одбива Барањето за давање согласност за именување на Раички Виктор, со завршен степен на образование - дипломиран град. инж. за директор, по барањето на "Фрст Глобал Брокерс" АД со седиште во Скопје, ул. "Македонија" бр. 19.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Жалбата не го одложува извршувањето на ова решение.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1344/2 Комисија за хартии од вредност
24 октомври 2002 година
Скопје

1359.

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за девизно работење ("Службен весник на РМ" бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 54/02) и член 68 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/02), гувернерот на Народна банка на Република Македонија, на 24.10.2002 година, ја донесе следната

ОДЛУКА ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СО- СТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ

1. Со оваа одлука се определува начинот на кој овластените банки ја известуваат Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка), за состојбата на средствата и обврските во странска валута.

2. Предмет на ова известување се салдата на сметки во странска валута пропишани со Упатство за пресметка на девизната позиција.

3. Овластените банки известуваат за салдата на сметки на дневна основа. Извештајот се доставува до Народна банка најдоцна 2 работни дена од датумот за кој се известува на начин пропишан со Упатството за пресметка на девизната позиција.

4. Субјектите од точка 3 на оваа одлука известувањето го вршат со доставување на образец бр. 1 од Упатството за пресметка на девизната позиција од 12.12.1996 година, до Народна банка.

5. За реализација на оваа одлука ќе се применува Упатство за пресметка на девизна позиција од 12.12.1996 година, со измените и дополнувањата од 11.06.1998 година, 23.10.1998 година, 13.10.2000 година и 24.10.2002 година ("Службен весник на РМ" бр. 82/02).

6. Како прв датум за кој се известува според оваа одлука се определува 21.10.2002 година.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на потпишувањето и ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-14/697-2002 Гувернер,
24 октомври 2002 година Љубе Трпески, с.р.
Скопје

1360.

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за девизно работење ("Службен весник на РМ" бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 54/02), точка 5 од Одлуката за начинот на известување на Народна банка на Република Македонија за состојбата на средствата и обврските во странска валута на овластените банки ("Службен весник на РМ" бр. 83/02) и член 69 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/02), гувернерот на Народна банка на Република Македонија, на 24.10.2002 година, ја донесе следната

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВО- ТО ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДЕВИЗНАТА ПОЗИЦИЈА

I. Во Упатството за пресметка на девизната позиција од 12.12.1996 година, се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во Групата А-Девизни средства, точката 4 се менува и гласи:

Во колоната број 5 - "Средства во странска валута кај домашни банки" се внесува разликата помеѓу салдото на сметка:

- 311 Девизни тековни сметки во земјата
- 3251 Побарување по краткорочни кредити во странска валута од банки
- 335 Краткорочно орочени девизни сметки кај домашни банки

И збирот на салдата на сметките:

- 700 Тековни на домашни банки во странска валута
- 745 Краткорочни депозити во странска валута на банки и други финансиски организации
- 751 Краткорочни кредити од домашни банки во странска валута
- 765 Долгорочно орочени депозити во странска валута на банки и други финансиски организации

2. Во Групата А-Девизни средства, точката 5 се менува и гласи:

Во колоната број 6- " Други средства во странска валута" се внесува збирот на салдата од сметките:

- 307 Хартии од вредност во странска валута-инструмент за плаќање
- 319 Преодна девизна сметка
- 381 Побарувања по работи во странска валута во име и за сметка на јавен сектор
- 388 Побарувања по работи во странска валута во име и за сметка на нерезиденти

3. Во групата Б - Девизни обврски, точката 2 се менува и гласи:

Во колоната број 9 "Средства на странски лица во странска валута" се внесува збирот од салдата на сметките:

- 701 Тековни сметки на странски банки
- 704 Девизни лоро покриени акредитиви и гаранции
- 706 Примени покретија по чекови и кредитни писма
- 708 Тековни сметки на нерезиденти во странска валута
- 748 Краткорочно орочени депозити во странска валута
- 757 Краткорочни обврски во странска валута спрема делови на банката во странство
- 768 Долгорочно орочени депозити во странска валута на нерезиденти

4. Во групата Б - Девизни обврски, точката 3 се менува и гласи:

Во колоната број 10 - "Сметки во странска валута на правни лица" се внесува збирот од салдата на сметките:

- 710 Тековни сметки на правни лица во странска валута
- 712 Посебни тековни сметки на правни лица во странска валута
- 740 Краткорочно орочени депозити во странска валута на нефинансиски правни лица
- 7199 Други средства на правни лица
- 760 Долгорочно орочени депозити во странска валута на нефинансиски правни лица

5. Во групата Б - Девизни обврски, точката 5 се менува и гласи:

Во колоната 12 "Издадени должнички хартии од вредност и други краткорочни депозити во странска валута" се внесува салдото на сметката:

- 731 Издадени должнички хартии од вредност во странска валута
- 738 Други краткорочни депозити и други обврски во странска валута

6. Во групата Б - Девизни обврски, точката 6 се менува и гласи:

Во колоната 13 "Кредити од странство во странска валута" се внесува салдото од сметките:

- 7520 Краткорочни кредити од странски банки и други финансиски организации во странска валута за сметка на комитентите на банката
- 7720 Долгорочни кредити од странски банки и други финансиски организации во странска валута за сметка на комитентите на банката
- 7721 Долгорочни кредити од странски банки и други финансиски организации во странска валута за сметка на банката

Потоа збирот од салдата на сметките:

- 3200 Побарување по краткорочни кредити во странска валута од нефинансиски правни лица врз основа на користени странски кредити
 - 3201 Побарување по краткорочни кредити во странска валута од нефинансиски правни лица врз основа на кредитни линии
 - 3210 Побарувања по краткорочни кредити во странска валута од сектор држава врз основа на користени странски кредити
 - 3211 Побарувања по краткорочни кредити во странска валута од сектор држава врз основа на кредитни линии
 - 3260 Побарувања по краткорочни кредити во странска валута од други комитенти врз основа на користени странски кредити
 - 3261 Побарувања по краткорочни кредити во странска валута од други комитенти врз основа на користени кредитни линии
 - 3400 Побарувања по долгорочни кредити во странска валута од нефинансиски правни лица
 - 3410 Побарувања по долгорочни кредити во странска валута од сектор држава
 - 3460 Побарувања по долгорочни кредити во странска валута од други комитенти
- Оваа разлика се внесува во колоната 13 само ако збирот на салдата од сметките 7520, 7720 и 7721 е поголем од збирот на салдата на сметките 3200, 3201, 3210, 3211, 3260, 3261, 3400, 3410 и 3460.

7. Во групата Б - Девизни обврски, точката 7 се менува и гласи:

Во колоната 14 "Други обврски во странска валута" се внесува салдото од сметките:

- 721 Сметки на јавен сектор во странска валута
- 726 Сметки на други комитенти во странска валута
- 741 Краткорочни орочени депозити во странска валута на јавен сектор
- 746 Краткорочни орочени депозити во странска валута на други комитенти
- 7521 Краткорочни кредити во странска валута од странски банки и други финансиски организации за сметка на банката
- 7529 Достасани, а неизмирени обврски по краткорочни кредити во странска валута од странски банки и други финансиски организации
- 754 Краткорочни кредити во странска валута од нерезиденти
- 761 Долгорочно орочени депозити во странска валута на јавен сектор
- 766 Долгорочно орочени депозити во странска валута на други комитенти
- 7719 Достасани, а неизмирени долгорочни кредити во странска валута од овластени банки
- 7729 Достасани, а неизмирени обврски по долгорочни кредити во странска валута од странски банки и други финансиски организации
- 7749 Достасани, а неизмирени обврски по долгорочни кредити во странска валута од други странски лица

- 7779 Достасани, а неизмирени долгорочни обврски во странска валута спрема делови на банката во странство

- 78 Обврски по работи во странска валута во име за сметка на други

- 256 Обврски во девизи врз основа на камати и надомести

- 2571 Обврски по издадени чекови и кредитни писма во девизи

- 2576 Обврски во девизи за привремени уплати на странски лица на име влог за основање на мешовити правни лица

- 2577 Обврски врз други основи во девизи спрема Буџетот на Државата

- 2578 Обврски врз други основи во девизи спрема странски банки

- 2579 Останати обврски по други основи во девизи

- 258 Примени аванси во девизи

- 29204 Обврски во пресметка по работење за купо-продажба на девизи на девизен пазар

- 29206 Обврски во пресметка по работи за купо-

продажба на ефективни странски пари

- 2921 Обврски во пресметка од деловни односи по девизно работење во девизи.

П. Оваа одлука влегува во сила со денот на потпишувањето и ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-14/698-2002
24 октомври 2002 година
Скопје

Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред овој суд е покрената процесна постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Небахат Руссо од Скопје, ул. "Руфат Бурџевски" бр. 45, против тужениот Доминико Руссо од Република Италија, со непозната адреса на живеење.

Судот, на тужениот му постави привремен застапник адвокатката Радмила Василевска Шишковска од Скопје, која ќе го застапува тужениот во постапката сè додека тужениот или неговиот полномошник не се јават во судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека на тужениот му поставил старател.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, VI. П. бр. 1720/2002. (27947)

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје се води постапка за утврдување на сопственост по основ на купо-продажба по тужбата на тужителот Мицковски Дончо од Скопје, против тужените Павловски Стоилко и други од Скопје и Елена Андонова од Скопје, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Елена Андонова да се јави во Основниот суд Скопје I - Скопје во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави адреса на живеење и да одреди полномошник, кој пред судот ќе ги штити нејзините интереси.

Се известува лицето Елена Андонова дека Основниот суд Скопје I - Скопје со решение XII. П. бр. 4252/97 од 28.11.2000 година и назначи привремен застапник адвокатката Хрисула Мицанова од Скопје, со канцеларија на ул. "Питу Гули" бр. 70, која ќе ги застапува интересите на тужената во постапката пред судот сè додека тужената или нејзин полномошник не се јави пред судот, до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XII. П. бр. 4252/1997. (28455)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Николче Трајчевски од Скопје, против тужената Слободанка Трајчевска од СР Југославија.

Се повикува тужената Слободанка Трајчевска да се јави во Основниот суд Скопје II - Скопје, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот и во истиот рок да ја достави сегашната адреса на живеење или да овласти полномошник. Во спротивно, судот ќе и постави привремен застапник, според член 78 од ЗПП, кој ќе ги застапува нејзините интереси до окончувањето на постапката или до нејзиното јавување во судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVIII. П. бр. 1404/2002. (27981)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот суд во Велес во тек е постапка за сопственост по тужбата на тужителите Драган Арсовски, Атанас Арсовски, Даница Арсовска, Весна Милутиновиќ и Цвета Филиповиќ, против тужените Веле Петковски, Љупчо Петковски, Олгица Стоилкова, Рада Колевска и Лилјана Трифуновиќ од Белград, сега со непозната адреса на живеење и престојување. Вредноста на спорот е 40.000,00 денари.

За привремен застапник на тужената Лилјана Трифуновиќ се одредува Валерија Николова, стручен соработник при овој суд, согласно со член 78 став 1 и 2 точка 4 и 5 од ЗПП. Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет сè додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 1536/1997.

(28312)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е поведена постапка за сопственост по тужбата на тужителот Цветковски Александар од с. Опае, против тужената Пешиќ Стана од с. Опае, сега со непозната адреса на живеење. Вредноста на спорот е 20.000,00 денари.

Бидејќи тужената Пешиќ Стана е со непозната адреса на живеење, судот и постави привремен застапник Лидија Велиновска, адвокатка од Куманово, која ќе ја застапува тужената сè додека таа или нејзиниот полномошник не се јави пред овој суд.

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 1629/2002.

(28320)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица се води постапка по тужбата на тужителот Љупчо Георгиевски од с. Ново Коњарево, преку полномошникот Силвана Бержедџка, адвокат од Струмица, против тужената Јасминка Георгиевска родена Накова од с. Ново Коњарево, сега со непозната адреса.

Се повикува тужената Георгиевска Јасминка да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. За привремен застапник на тужената се назначува Силвана Бајрактарова, стручен соработник во Основниот суд во Струмица. Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник, а тие права и должности ќе ги врши сè додека тужената или нејзиниот полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 750/2002.

(28315)

Пред Основниот суд во Струмица се води постапка за долг по тужбата на тужителот АД за осигурување и реосигурување "Кјуби Македонија" Скопје, против тужениот Тилев Методија од с. Босилово, сега со непозната адреса. Вредноста на спорот е 3.150,00 денари.

Се повикува тужениот Тилев Методија да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. За негов привремен застапник се назначува Силвана Бајрактарова, стручен соработник во Основниот суд во Струмица. Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник, а тие права и должности ќе ги врши сè додека тужениот или неговиот полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 482/2001.
(28316)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води сопственички спор по тужбата на тужителот Насир Садули од с. Теарце, против тужениот Ферид Садулаи од с. Теарце и други.

Се повикуваат тужените Абдулсамет Тефик Садулаи и Садула Тефик Садулаи, двајцата од с. Теарце-Тетово, сега со непозната адреса во Германија, да се јават во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да одредат полномошник. Во спротивно, преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе им биде одреден привремен застапник, кој ќе ги застапува до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 702/2002.
(28317)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за исполнување на договор за купопродажба и предавање во владение по тужбата на тужителот Стефановски Стево од Тетово, против тужениот Филипковиќ Перо и др. од Канада, сега со непозната адреса. Вредноста на спорот е 10.000,00 денари.

Се повикуваат тужените Филипковиќ Перо од Канада и Филипковиќ Слободан од СР Југославија, со непозната адреса, да се јават во Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Доколку во овој рок не се јават и не одредат свој полномошник, судот ќе им постави привремен старател.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 868/2002.
(28318)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРот НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНски ЛИЦА

Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на СФРЈ“ бр. 47/86), кој е преземен како републички пропис согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 52/91) и член 553 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2002), постапувајќи по барањето на основачот „ШАР БЕТАЈЛИГУНС“ ГмбХ од Хамбург, СР Германија за евидентирање на промена на претставништво во регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија, Министерството за економија го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се запишува во регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија под рег. бр. 1269, број на регистарска влошка 3-0194/ДЕМ промена на седиштето на претставништвото кое се наоѓало на ул. „Горѓи Скрижевски“ бр. 10 Скопје, сега се наоѓа на ул. „Теодосие Гологанов“ бр. 59/1-12 Скопје. (28496)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИот РЕГИСТАР

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 762/2002 од 19.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 014690, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство и трговија КИМИТЕКС Славица Миладинова ДООЕЛ увоз-извоз Струга Стопанска зона с. Моришта - Струга.

Дејности: 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.53, 17.54, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.21, 21.23, 21.25, 25.22, 25.24, 36.15, 51.16, 51.19, 51.41, 51.42, 51.55, 51.56, 51.57, 51.63, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.40, автоперална, забавни игри, автомати, флипери, билјард, плеј стејшн и сл., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со нехранбени производи, реекспорт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен трговски промет, посредување во меѓународен промет на стоки и услуги, продажба на стоки во консигнациони складишта.

Основната главница на друштвото има вредност од 2.610 евра, односно 159.210,00 ден.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет - управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности е Миладинова Славица.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 762/2002.
(18237)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 818/2002 од 21.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 014746, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, градежништво, трговија, услуги и угостителство „СМ-СТРЕЛЕЦ“ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, ул. „Сатеска“ бр. 1.

Основач е Спироски Перо од Охрид со акт од 14.06.2002 год.

Дејности: 15.11, 15.13, 15.89, 17.40/1, 17.40/2, 17.71, 17.72, 18.10, 36.11, 45.31, 50.10, 50.30, 50.50, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.46, 52.11, 52.21, 52.22, 52.27, 52.33, 52.48, 52.62, 52.63, 51.51, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 51.35, 65.12/3, 74.40, 70.11, 70.12, 70.20, 60.24, 52.45, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 22.21, 22.22, 22.23, 63.12, 60.22, 19.10, 92.33, 92.34, 93.05, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/2, 45.22, 45.25, 72.60, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44, 51.22, 51.23, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.47, 51.52, 51.53, 15.85, 51.54, 22.31, 22.32, 22.33, 72.50, 52.12, 15.12, 15.32, 15.51, 15.52, 15.81, 15.86, 15.98, 20.30, 20.51, 22.25, 25.13, 25.22, 51.56, 51.66, 52.72, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.34, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.12, 51.18, 51.45, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 74.84, 92.71, 92.72, 93.1, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 55.50, 36.61, 36.22, 63.30, 74.12, 51.24, 51.39, 51.42/2, 51.57, 51.63, 52.32, 52.50, 52.74, 55.21/1, 55.21/2, 60.21, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.82, 74.84, 52.42, 71.40.

Дејности во надворешен промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со нехранбени производи, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, посредување и застапување во надворешниот промет со стоки

и услуги, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, отстапување на инвестициони работи на странско лице, меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од слободни царински продавници, реекспорт, продажба на странски стоки од консигнациони складови, продажба на стоки од посебни царински продавници, застапување на странски фирми.

Управител без ограничувања е Зеленов Едис.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 818/2002. (18238)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 830/2002 од 19.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 014758, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија, увоз-извоз и услуги Драгица и др. АУЗ Битола ДОО с. Долно Оризари.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складишта на странски стоки, посредување и застапување во прометот на стоки и патници, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги на складирање на стоки, агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Основачки влог на друштвото изнесува 2.600,00 евра или 160.680,00 денари во основни средства по една половина на двајцата основачи односно по 80.340,00 денари.

Управител на друштвото е Драгица Талевска.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 830/2002. (18239)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 790/2002 од 18.06.2002 година, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги - МЛЕКО-ПРОМ ИДЕАЛ - ДООЕЛ Охрид, Охрид ул. „Билјанини извори“ бр. 42/10, Охрид.

Седиште: Охрид, ул. „Билјанини извори“ бр. 42/10.

Содружник е Павле Момировски со Изјава од 17.05.2002 година.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 15.51, 15.52, 15.86, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.40,

72.60, 74.12, 74.40, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, забавни игри на автомати и слично, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од слободни царински продавници, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот - полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото - управител е Павле Момировски.

Основната главница изнесува 4.000 евра во денарска противвредност од 244.000 денари во предмети според приложен извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 790/2002. (18240)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 803/2002 од 17.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 014731, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ЦАКУ увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Цветко Јаковлески“ бр. 35, Кичево.

Единствен содружник во друштвото е Исмаил Велиу од Кичево, ул. „Цветко Јаковлески“ бр. 35, Кичево.

Основните средства кои ги вложува содружникот во друштвото изнесуваат 2.500 евра или во денарска противвредност од 152.400,00 денари во предмети по проценка на овластен судски проценител.

Дејности: 01.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.95/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.22, 21.23, 25.12, 25.22, 25.23, 25.24, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 28.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.11, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.11, 50.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.40, 92.34, 93.01, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт на патници во друмскиот сообраќај, малограничен промет со соседните држави, отстапување и изведување на инвестициони работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Исмаил Велиу - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 803/2002. (18241)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 520/2002 од 12.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 01014448?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за транспорт, производство, услуги и трговија на големо и мало РЕЏО ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Битола, Битола ул. „Горѓи Наумов“ бр. 11, Битола.

Се основа Друштво за транспорт, производство, услуги и трговија на големо и мало РЕЏО ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз, Битола, ул. „Горѓи Наумов“ бр. 11, Битола.

Основач на друштвото ќе биде Рецаил Шахимовски, ул. „Горѓи Наумов“ бр. 11, Битола.

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува 155.550,00 денари или 2.550 евра, сметано по среден курс на Народна банка на РМ и приложено според извештај на проценител.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 42.56, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00.

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од кон-сигнационите склади на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица ќе биде Рецаил Шахимовски од Битола, ул. „Горѓи Наумов“ бр. 11, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 520/2002. (18242)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 599/2002 од 25.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 014527, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги ПАВЛОВСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. „Борис Кидрич“ ламела 1/14, Битола.

Основач на Друштвото за трговија и услуги ПАВЛОВСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Битола е Павловски Даниел Георге од Сиднеј, Австралија, со престој во Битола на ул. „Борис Кидрич“ ламела 1/14, Битола.

Полниот назив гласи: Друштво за трговија и услуги ПАВЛОВСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Битола.

Скратениот назив на друштвото гласи: ПАВЛОВСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Битола.

Седиштето на фирмата е на ул. „Борис Кидрич“ ламела 1/14, Битола.

Дејности: 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.30, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 64.12, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.31, 92.31/2, 92.32, 92.33, 92.34, 92.62, 92.71, 92.72, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 599/2002. (18243)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 676/2002 од 6.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 014604, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, услуги, трговија на големо и мало „БАМБИ-ТЕКС“ Офелија и други ДОО увоз-извоз Ресен, ул. „29-ти Ноември“ бр. 2.

Дејности: 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 72.30, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 40.10/3, 40.20, 40.30, 90.00, 15.86, 21.23, 21.25, 17.30, 17.54, 17.60, 18.21, 18.24, 24.16, 25.22, 25.23, 25.24, 45.11, 45.50, 45.44, 45.45, 52.62, 52.63, 55.51, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.23, 71.33, 71.34, 19.30, 36.50, 36.62, 36.63, 36.22.

Управител е Стојановска Офелија од Ресен.

Основачи на друштвото се: Стојановска Офелија, Мира Маричевска, Пројовска Милка, Горгиевска Ленче, Цуровска Ленче, Фузевски Данче, Раповска Драга, Јовкова Надежда, Давтовски Рамадан, Фузевска Марица, Богоевски Ацо, Вретовски Митко, Милевски Илче, Трајкова Лепа, Шикалева Наде, Грнчарова Даринка, Стојановска Даница, Ивановски Васко, Настевски Кице, Поповски Никола, Амедова Букурије, Николовски Сашко.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 676/2002. (18244)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 793/2002 од 18.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 014721, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, градежништво, сообраќај и услуги ЛЕОН-ИМЕТ увоз-извоз ДООЕЛ с. Бачиште, с. Бачиште-Општина Зајас.

Дејности: 01.24, 01.25, 01.42/3, 14.11, 14.21, 51.11, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 17.12, 17.30, 21.25, 25.11, 26.70, 36.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.20, 50.51, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.60, 72.12, 74.14, 74.40, 80.42, 92.34, 92.62, 92.72, 93.05, 55.51, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, застапување на странски фирми, посредништво, вршење на комисиони работи и реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сиот свој имот со кој располага - полни одговорности.

Миаљим Велиу - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Основачки влог во износ од 2.800 евра или 170.800,00 денари, според приложен извештај од овластен судски проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 793/2002. (18245)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 714/2002 од 18.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 014642, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ДИКО-КОМЕРЦ с. Велгошти, Охрид, ДООЕЛ с. Велгошти, Охрид.

Основач на друштвото со ограничена одговорност е Цвета Димитриева од с. Велгошти, Охрид.

Управител на друштвото е Ангелина Димитриева од с. Велгошти, Охрид со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Седиштето на друштвото е во Охрид, на ул. „Ариф Мустафа“ бр. 21.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.89, 15.51, 15.52, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.30, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.43/3, 60.24, 15.98/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски физички правни лица, малограничен промет, реекспорт, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, откуп на земјоделски и шумски производи.

Со друштвото управува управителот Ангелина Димитриева со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности, и ќе го застапува друштвото и во внатрешниот и во надворешниот трговски промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите свои средства - полна одговорност.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 714/2002. (18246)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 798/2002 од 14.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 014726, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за трговија и услуги „В.С.-АУТО“ Охрид увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Гоце Делчев“ бр. 167, Охрид.

Основаче на Трговско друштво за трговија и услуги „В.С.-АУТО“ Охрид увоз-извоз ДООЕЛ Охрид.

Седиште: ул. „Гоце Делчев“ бр. 167, Охрид.

Содружник е Васил Стефоски од Охрид, ул. „Гоце Делчев“ бр. 167.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони склади на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународен транспорт и шпедиција, туристички услуги.

Основачкиот влог на друштвото изнесува 2.600,00 евра или 158.600,00 денари и тоа: компјутер со печатар, марка „пентиум“ и „епсон“ во вредност од 1.300,00 евра, метални сталажи, марка „слобода“ во вредност од 20 по 50,00 евра или 1.000 евра, работен стол со помошно биро, сопствена изработка во вредност од 300,00 евра.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства - полна одговорност.

Со друштвото управува управителот Васил Стефоски, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 798/2002. (18247)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 805/2002 од 18.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 014733, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги КАСА-СТИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Битола, Битола ул. „Александар Турунцев“ бр. 74/5.

Дејности: 02.01, 02.02, 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 14.50, 15.11, 15.31, 15.32, 15.33, 13.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 15.98, 16.00, 17.40, 17.51, 17.54/2, 18.30, 19.30, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.11, 22.22, 22.25, 24.20, 24.51, 24.61, 25.21, 25.22, 26.40, 26.51, 26.52, 26.61, 25.62, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21, 45.22, 45.25, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.21, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.30, 66.01/4, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 72.60, 74.40, 74.70, 74.84, 85.12, 85.14, 85.32/2, 92.52/3, 92.71, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиони работи во областа на прометот, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите свои средства со кои располага. Управител на друштвото е Пајакоска Гордана.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 805/2002. (18248)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 800/2002 од 17.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 014728, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, угостителство и услуги ЛОМАКС Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. „Никола Карев“ бб.

Основач е Пулески Никола од с. Лескоец, Охрид.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.22, 71.32, 74.84, 92.62, 92.71, 92.72, 93.02, 93.04, 93.05, обложувалници, Интернет, компјутерски игри, видео игри, стони фудбал и сл.

Надворешно-трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, малограничен промет, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, туристички услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Основната главница на друштвото изнесува 2.600,00 евра или во денарска противвредност износ од 158.600,00 денари по извештај на овластен проценител.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски во тој промет одговара со сите свои средства - полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото во рамките на запишаните дејности и во надворешнотрговскиот промет ќе биде Пулески Никола од с. Лескоец, Охрид - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 800/2002. (18249)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 641/2002 од 17.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 014569, го запиша во трговскиот регистар Заштитното градежно друштво за изградба, производство, трговија и услуги „НОВОГРАДБА“ ДООЕЛ Прилеп, ул. „Димо Наредникот“ бб, Прилеп.

Основач е Милка Ингилизова од Прилеп, ул. „Борка Талески“ бр. 255.

Основачки влог во висина од 2.500 евра според проценка од овластен проценител и тоа: канцеларски бира 600 евра, мала масичка 50 евра, фотелји 280 евра, фотелја кожена 320 евра, телевизори 500 евра, ТЕ печки 500 евра и видео 250 евра.

Дејности: 45.21/1, 45.21/2, 45.23, 45.24, 4.53, 4.54, 4.51, 4.51, 4.52, 4.55, 5.53, 26.70, 26.52, 26.40, 20.10/1, 26.63, 26.70, 20.40, 20.51, 15.61, 15.81, 01.11/4, 15.9, 16.0, 15.5, 15.3, 15, 15.1, 15.2, Г, Б, Г, В, 2.5, 60, 23, 60.24, 60.21, 3.61, 2.61, 24.30, 5.9, 51.62, 5.1, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.21, надворешна трговија со прехран-

бени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полно овластување.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите свои средства - полна одговорност.

Лице овластено за застапување е Милка Ингилизова од Прилеп - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 641/2002. (18250)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 789/2002 од 17.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 014717, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското, услужно и производно друштво Ж А П О Н увоз-извоз Битола ДООЕЛ ул. „Даме Груев“ бр. 33, Битола.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.30, 55.30/1, 60.21, 60.22, 63.21, 74.81, 74.82, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и патници, изведуваче на инвестициони работи во странство, услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складови на странска стока.

Во правниот промет со трети лица Трговското, услужно и производно друштво Ж А П О Н увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. „Даме Груев“ бр. 33 настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Управител е Марика Костовска од Битола, ул. „Васко Карангелевски“ бр. 1/13, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото изнесува 2.500 евра или 155.000,00 денари во предмети според извештај на вешто лице проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 789/2002. (18251)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 691/2002 од 14.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 014619, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за проектирање, градежништво и завршни работи МЕЛ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ увоз-извоз ДОО Битола, ул. „Петре Гончевски-Гиле“ бр. 6-б, Битола.

Средства на основачите Евгениј Милошевски и Ивона Милошевска се 2.800,00 евра или 170.800,00 денари.

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27,

52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 74.12, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, малограничен промет, реекспорт, полна одговорност.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот.

Ивона Милошевска, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 691/2002. (18252)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 777/2002 од 14.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 014705, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги „2002 ПАРАДИЗО“ ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, ул. „Мирче Ацев“ бр. 124, Прилеп.

Се основа Трговско друштво за производство, трговија и услуги „2002 ПАРАДИЗО“ ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп.

Седиштето на друштвото ќе биде во Прилеп на ул. „Мирче Ацев“ бр. 124.

Содружник на друштвото ќе биде Лозаноска Александра од Прилеп.

Основачкиот влог на друштвото изнесува 2.550 евра или 155.500,00 денари и се состои во основни средства по проценка на овластен судски проценител.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.39, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 55.30/1, 55.30, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.22, 60.21, 60.23, 60.24, 63.40, 65.23, 74.12, 74.13, 72.30, 72.40, 72.60, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови, застапување на странски фирми, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, посредување и застапување на странски фирми и услуги.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото ќе биде Лозаноска Александра, која ќе го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 777/2002. (18253)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 763/2002 од 14.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 014691, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги РЕМИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. „Горче Петров“ бр. 23/9, Прилеп.

Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 45.31, 45.33, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.15,

51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 74.82, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт, меѓународна шпедиција, угостителски и туристички услуги во земјата и во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за обврските одговара со сите свои средства со кои располага - полна одговорност.

Основната главница на друштвото изнесува вкупно 2.500 евра, односно во противвредност од 152.500 денари основни средства - предмети според извештајот за извршената проценка на средствата од страна на овластен судски проценител.

За управител на друштвото се именува лицето Јовеска Елизабета, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 763/2002. (18254)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 743/2002 од 14.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 014671, го запиша во трговскиот регистар основањето на Заштитното друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ПАПИРУС - ЛТД увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп, ул. „Трајко Николоски“ бр. 5.

Основач е Секулоска Каролина од Прилеп, ул. „Точила“ I К-3А/7.

Основачки влог во висина од 2.500 евра според проценка од овластен проценител и тоа: гарнитура за седење - вредност 1.000 евра, трпезариска маса со столци - 500 евра, музички систем - дигитален ЦВС 700 евра, замрзнувач - „горење“ 200 евра, фрижидер „ободин“ - 100 евра.

Дејности: 01.11, 01.21, 01.30, 01.41, 01.41/3, 15.13, 15.33, 15.51, 15.52, 15.62, 15.81, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.89, 15.98, 16.00, 17.30, 17.40, 17.54, 18.22, 18.23, 19.30, 20.10, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.22, 24.15, 24.30, 24.51, 24.52, 24.66, 25.11, 25.24, 26.11, 26.12, 26.25, 26.40, 26.53, 28.40, 28.52, 31.50, 34.30, 36.50, 36.61, 45.21, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 71.33, 72.60, 74.12, 74.70, 74.81, 80.42, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05.

Во надворешно-трговско работење ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, консигнација, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, малограничен промет со стоки со соседните држави.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите свои средства - полни одговорности.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полно овластување.

Лице овластено за застапување во заштитното друштво е Секулоска Каролина од Прилеп - управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 743/2002. (18256)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 797/2002 од 18.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 014725, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ со фирма на Угостителското, производно, трговско и услужно друштво ЧЛИРИМИ увоз-извоз Кичево ДООЕЛ ул. „Наке Војвода“ бб, Кичево.

Основач е Демири Реџеп од с. Србица.

Седиште: ул. „Наке Војвода“ бб.

Дејности: 01.13/1, 01.23, 01.24, 01.41, 15.11, 15.52, 15.81, 15.86, 15.87, 50.10, 50.20, 50.30, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 51.27, 52.41, 52.62, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 63.12, 65.12/3, 74.12, 74.14, 74.84, 92.72, 93.05.

Во надворешно-трговско работење друштвото ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување и застапување, реекспорт, комисиона продажба, консигнациона продажба, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, туристички услуги, угостителски услуги.

Основната главница на друштвото изнесува 159.000,00 денари односно 2.615,20 евра според извештај на овластен проценител.

Управител е Реџеп Демири од с. Србица.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 797/2002. (18257)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 787/2002 од 17.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 014715, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија на големо и мало, производство, промет и услуги „ФИЛАГРО“ ДОО увоз-извоз Битола, ул. „Индустриска“ бб, Битола.

Фирма: Друштво за трговија на големо и мало, производство, промет и услуги „ФИЛАГРО“ ДОО увоз-извоз Битола.

Седиште: ул. „Индустриска“ бб.

Основачи се Горги Стерјовски и Љупчо Јовановски.

Дејности: 28.22, 28.40, 29.12, 29.13, 29.14, 29.23, 29.24, 29.56, 29.71, 29.72, 31.10, 31.61, 31.62, 33.20, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.22, 60.23, 60.24, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.84, 93.04, 93.05.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Кире Јовановски од Битола - управител без ограничување.

Надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, малограничен промет, продажба на стоки од консигнациони складови, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и услуги, реекспорт.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 787/2002. (18258)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 795/2002 од 17.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 014723, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за трговија и услуги ФОР ЈУ увоз-извоз Битола, ДООЕЛ ул. „Риечка“ бр. 3-а, Битола.

Основање на Трговско друштво за трговија и услуги ФОР ЈУ увоз-извоз Битола, ДООЕЛ.

Основач и управител на друштвото е лицето Васко Талевски од Битола, ул. „Риечка“ бр. 3-а.

Седиштето на друштвото е во Битола, ул. „Риечка“ бр. 3-а.

Дејности: 01.21, 02.01, 15.31, 15.81, 15.86, 51.11, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 65.12/3, 74.12, 74.84, 92.34, 92.72, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, малограничен промет, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања, а за преземените обврски одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 795/2002. (18259)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 859/2002 од 14.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 010188, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги Ристо Чулаковски и други ЕНТЕРПРАЈЗ увоз-извоз Битола ДОО ул. „Индустриска“ бр. 129, Битола.

Се врши промена на лицето овластено за застапување. На досегашниот управител Светислав Велевски од Битола му престануваат овластувањата и се брише од судскиот регистар.

За нов управител се именува Соња Попоска од Битола, ул. „Солунска“ бр. 86.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 859/2002. (18260)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 802/2002 од 18.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 014730, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за услуги и трговија на големо и мало ТОЦИ увоз-извоз Битола, ДООЕЛ ул. „Мирче и Танче Живкови“ бр. 44, Битола.

Дејности: 28.52, 28.63, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.54, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42,

52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 74.82, 74.84, 93.01, 93.05.

Во меѓународниот промет друштвото ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони склади на странски стоки, реекспорт, малограничен промет.

Друштвото ќе работи под следниот назив: Друштво за услуги и трговија на големо и мало ТООЦИ увоз-извоз Битола, ДООЕЛ.

Седиштето на друштвото ќе биде во Битола, на ул. „Мирче и Танче Живкови“ бр. 44.

Основач на друштвото и лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет ќе биде управителот Талевски Тодорче со место на живеење во Битола на ул. „Мирче и Танче Живкови“ бр. 44.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 802/2002. (18265)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 806/2002, во регистарската влошка бр. 014734, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за меѓународен транспорт, шпедиција, услуги и трговија МЕГА МАК МАРАТОН КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. „Сотка Горѓиоски“ бр. 28, Прилеп.

Скратен назив на друштвото е ТД МЕГА МАК МАРАТОН КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ.

Седиштето на друштвото е во Прилеп на ул. „Сотка Горѓиоска“ бр. 28.

Основач на друштвото е Кадир Маклутлар од Р. Турција, Баурапаша 1, Истанбул.

Дејности: 01.11, 01.21, 01.41, 15.13, 15.20, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.84, 15.86, 15.89, 15.98, 16.00, 17.40, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.40, 21.12, 21.25, 22.14, 22.22, 22.25, 22.33, 24.15, 24.20, 24.30, 24.42, 24.51, 24.52, 25.11, 26.11, 26.13/1, 26.40, 26.62, 26.70, 27.42, 28.12, 28.51, 28.56, 31.40, 34.30, 36.22, 36.50, 36.61, 36.63, 45.21, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.33, 72.60, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05.

Во надворешнотрговското работење ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет со Србија, Бугарија, Грција и Албанија, меѓународен транспорт, меѓународна шпедиција, угостителски и туристички услуги во земјата и во странство.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото е управителот Тасеска Горица од Прилеп.

Основната главница изнесува 2.500 евра во противвредност според проценка од овластен проценител и тоа телефон „панасоник“ - 250 евра, телевизор „панасоник“ 250 евра, телефакс „панасоник“ - 200 евра, гарнитура за седење 600 евра, канцелариска гарнитура 1.100 евра, замрзнувач „ободин“ - 200 евра.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 806/2002. (18269)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2856/2002 од 12.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046801?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги ФЕ-РУМ МЕТАЛ ДООЕЛ Скопје, ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 78/1-12.

Основач е Димитар Станков од Скопје.

Дејности: 14.21, 14.22, 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 34.10, 34.20, 34.30, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 51.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, реекспорт, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени од друштвото во правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара со сиот свој имот и средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Димитар Станков - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2856/2002. (19175)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 351/2000 од 18.07.2000 година, во регистарската влошка бр. 02032580?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец Колонијал АС ТП Шабани Муамед Сафет с. Милетино, Брвеница.

Дејности: 52.11- трговија на мало во неспецијализирани продавници претежно со храна, пијалаци и тутун, 52.25 - трговија на мало со алкохолни и др. пијалаци, 52.26 - трговија на мало со производи од тутун.

Во правниот промет со трети лица ТП настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица ТП одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување е Шабани Сафет - Управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 351/2000. (19176)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2302/2002 од 13.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046247?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Авто такси СА-ЈО-СУ ТП Сафет Аљил Суља ул. „Дижонска“ бр. 26 б, Скопје.

Основач е Сафет Суља, ул. "Дижонска" бр. 26 б, Скопје, со акт за основање од 07.05.2002 година.

Дејност: 60.22 - такси превоз.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица ТП одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Сафет Суља - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2302/2002. (19177)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3098/02 од 24.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047043?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги РИМЕС ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Јужноморавски бригади" ББ, Скопје.

Основач е Мароски Перо од Скопје, ул. "Вуковарска" бр. 15/1-23.

Дејности: 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.25, 22.31, 22.32, 22.35, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.51, 26.52, 26.53, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 28.75, 36.40, 36.50, 36.62, 36.63, 45.31, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 74.13, 74.14, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84, 92.31, 92.32/1, 92.31/2, 92.33, 92.34, 92.71, 92.72, 93.01, 93.02, 93.05, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.89, 15.87, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 15.20, 55.40, 63.12. Надворешно трговско работење: посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, лизинг, меѓународен транспорт на стоки, малограничен промет со Бугарија, Албанија, Грција и Југославија, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Друштвото за управител го поставува лицето Мароски Перо, управител без ограничување. За надворешно-трговско работење одговорно лице е Мароски Перо, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3098/2002. (19178)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2829/02 од 28.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046774?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за транспорт, трговија и услуги СТЕКСО-ТРАНС Анета ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. "Франклин Рузвелт" бр. 8/1-15.

Содружник е Киркова Анета од Скопје.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/4, 01.12, 01.12/2, 01.13, 01.13/2, 01.2, 01.21, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 04.41, 04.41/3, 04.42, 02.2, 15.1, 15.11, 15.12, 15.13, 15.3,

15.31, 15.32, 15.33, 15.43, 15.51, 15.61, 15.7, 15.81, 15.82/2, 15.87, 15.98/2, 20.30, 20.40, 20.51, 21.22, 21.23, 22.23, 25.13, 25.21, 25.22, 25.24, 26.25, 28.52, 36.12, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 52.11, 52.24, 55.30, 55.40, 60.22, 60.24, 63.30, 70.31, 71.10, 71.21, 72.30, 72.60, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, консигнациона продажба, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, лица и шпедиција, малограничен промет со Грција, Албанија, СР Југославија и Бугарија.

Главна дејност на друштвото е 60.24-превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Управител на друштвото е Киркова Анета од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2829/2002. (19181)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3006/02 од 19.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046951?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП на Трговија на мало ДАКО-ДД ТП Живко Живко Петрушев Скопје, Снабдувачки центар Горче Петров, лок.бр. 5.

Основач е Живко Петрушев од Скопје, ул. "Социјалистичка зора" бр. 11/1-4.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.44/4, 52.62.

Управител со неограничени овластувања е Живко Петрушев.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3006/2002. (19183)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3113/02 од 28.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047058?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ТРОТЕРС ДООЕЛ Скопје, ул. "2" бр. 3, нас. Кисела Јаболка.

Основач е Горан Димитријевиќ од Велес, ул. "Енгелсова" бр. 2/П-5.

Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги ТРОТЕРС ДООЕЛ Скопје, ул. "2" бр. 3, нас. Кисела Јаболка.

Дејности: 01.1, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.30, 01.41, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 15, 15.1, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.3, 15.31, 15.32, 15.33, 15.4, 15.41, 15.42, 15.43, 15.5, 15.51, 15.52, 15.6, 15.61, 15.62, 15.7, 15.71, 15.72, 15.8, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.9, 15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 18.30, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.1, 21.12, 21.2, 21.21, 21.23, 21.24, 21.25, 22.1, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.2, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.3, 22.31, 22.32, 22.33, 25.1, 25.12, 25.13, 25.2, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 26.81, 27.2, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.5, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.1, 28.11, 28.12, 28.2, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.40, 29.5, 31.30, 34.20, 35.41, 35.42, 35.43, 35.50, 36.1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.2, 36.40, 36.50, 36.6, 36.62, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24,

51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.2, 55.21, 55.21/1, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.12, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.72, 93.0, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски правни и физички лица, меѓународен транспорт на стоки и луѓе во друмскиот сообраќај, консигнација, консигнациони складови и продавници, меѓународна шпедиција, реекспорт, малограничен промет со РГрција, РБугарија, РАлбанија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот. Во внатрешно и надворешно трговскиот промет како управител без ограничување е именуван Горан Димитријевиќ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3113/2002. (19184)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2228/02 од 01.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046173?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги АКА ПРОМ ДООЕЛ Скопје, ул. "Дримкол" бр. 33.

Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги АКА ПРОМ ДООЕЛ Скопје. Седиште: Скопје, ул. "Дримкол" бр. 33. Содружник е Ханифа Бихорац од Скопје.

Дејности: 18.21, 18.22, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.67, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.23, 60.24, 63.40, 65.12/3, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, комисиони работи, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот имот. Ханифа Бихорац, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2228/2002. (19185)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2493/02 од 26.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046438?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги БИЛИВ ДООЕЛ Скопје, ул. "Браќа Чакреви" бр. 20 б.

Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги БИЛИВ ДООЕЛ Скопје. Седиште: Скопје, ул. "Браќа Чакреви" бр. 20 б. Содружник е Лидија Спировска од Скопје.

Дејности: 18.21, 18.22, 18.23, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, комисиони работи, консигнациона продажба, малограничен промет со соседните држави, реекспорт, меѓународен транспорт и шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лидија Спировска управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2493/2002. (19186)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3219/2002 од 01.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047164?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за транспорт, градежништво, трговија и услуги БЕН КОМПАНИ-МХ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Павле Илиќ" бр. 2/4-14, Скопје.

Основање на ДОО. Фирма: Друштво за транспорт, градежништво, трговија и услуги БЕН КОМПАНИ-МХ ДОО експорт-импорт Скопје. Седиште: ул. "Павле Илиќ" бр. 2/4-14, Скопје. Содружници: Мустафиќ Хашир од Скопје, ул. "Павле Илиќ" бр. 2/4-14 и Мустафиќ Хадран од Врапче, Тутун, Србија, СР Југославија. Друштвото се основа на неопределено време.

Дејности: 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.19, 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.62, 51.70, 52.11, 52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 60.24, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на стоки, застапување, реекспорт.

За управител со неограничени овластувања, односно лице овластено за застапување на друштвото во вршење работи на надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања, се именува Мустафиќ Хашир од Скопје, ул. "Павле Илиќ" бр. 2/4-14.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3219/2002. (19187)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3109/2002 од 27.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047054?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ТИКА ПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Венијамин Мачуковски" бр. 4/3, Скопје.

Назив: Друштво за производство, трговија и услуги ТИКА ПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз. Седиште: ул. "Венијамин Мачуковски" бр. 4/3, Скопје. Основач е Ивана Тодоровска од Скопје, ул. "Китка" бр. 5. Влог: 2.641 евро или 161.000,00 денари.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 19.10, 19.30, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 25.11, 24.16, 25.22, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.31, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Ивана Тодоровска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3109/2002. (19188)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2549/2002 од 30.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046494?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство транспорт трговија и услуги ТООЦКА Д ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Среќко Пужалка" бр. 9, Скопје.

Назив: Друштво за производство транспорт трговија и услуги ТООЦКА Д ДООЕЛ увоз-извоз. Седиште: ул. "Среќко Пужалка" бр. 9, Скопје. Основач е Тони Димчевски од Скопје, ул. "Среќко Пужалка" бр. 9.

Влог: 2.546 евра или 155.200,00 денари.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.30, 20.10/1, 25.11, 25.13, 25.22, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.31, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт и шпедиција, малограничен промет со соседните земји, продажба на стоки од консигнациони склади, посредување во прометот на стоки и услуги, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Тони Димчевски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2549/2002. (19189)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3164/2002 од 01.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047109?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и производство АМД ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Козле" бр. 42-б, Скопје.

Називот на друштвото гласи: Друштво за трговија и производство АМД ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Козле" бр. 42-б, Скопје. Единствен основач на друштвото е Младенов Сашо од Скопје, ул. "Козле" бр. 42-б. Седиштето на друштвото е на ул. "Козле" бр. 42-б во Скопје.

Дејности: 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 11.20, 15.30, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.94, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.20, 24.30, 24.51, 24.52, 24.63, 24.64, 24.66, 24.70, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.70, 74.84, 93.05, 63.40. Дејности во надворешниот трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски фирми, меѓународен инженеринг, реекспорт, консигнација, шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и услуги, приредување на саеми и изложби, лизинг, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Албанија и Грција, склучување договори за повисоки форми на соработка и кооперација и сл. Друштвото се основа на неодредено време.

Управител на друштвото со неограничена одговорност, Драгица Младенова, како во внатрешниот така и во надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3164/2002. (19190)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3161/2002 од 01.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047106?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за транспорт, производство, трговија и услуги БОКЧЕ ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Руди Чајавец" бр. 6/58, Скопје.

Фирмата гласи: Друштво за транспорт, производство, трговија и услуги БОКЧЕ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје. Седиштето е на ул. "Руди Чајавец" бр. 6/58, Скопје. Единствен содружник и управител без ограничување е Борислав Приестел од Скопје, со живеалиште на ул. "Руди Чајавец" бр. 6/58.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.41, 02.01, 02.02, 11.1, 11.10, 11.20, 14.11, 14.12, 14.13, 14.2, 14.21, 14.22, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83,

15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 23.10, 23.20, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.20, 24.30, 24.51, 24.52, 24.62, 24.63, 24.64, 24.65, 24.66, 24.70, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 26.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82/1, 26.82/2, 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.24, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 34.10, 34.20, 34.30, 35.41, 35.42, 35.43, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.40, 92.61, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продажба, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во областа на транспортот, лизинг работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, долгорочна производствена кооперација, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3161/2002. (19191)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. бр. 8/2000 од 25.02.2000 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: промена на застапник на Здружение на граѓани - ФК ЗЕЛЕНА ЛИВАДА с. Црнобуки Кукуречани.

Од Основниот суд во Битола. Рег. Згф. бр. 8/2000. (28482)

Основниот суд во Прилеп со решение Рег. Згф. бр. 33/2002 од 14.10.2002 година, изврши упис на основањето на Здружението на граѓани „ЕНЕРџИ“ - Прилеп во судскиот регистар на здруженијата на граѓани и фондации.

Основни цели и задачи на здружението се: развивање и унапредување на фитнесот, боди - билдингот и атлетиката, во согласност со пошироките општествени потреби и потребите на членовите на здружението, а во согласност со Програмата за работа на здружението; омасовување на фитнесот, боди - билдингот и атлетиката со активно учество на општински, регионални и републички натпревари; заштита и унапредување на човековата околина и животна средина, особено заштита на парковите и другите места за рекреација; и подигнување на здравствената состојба кај луѓето со правилно развивање на телото преку спортски физички активности.

Седиштето на здружението е во Прилеп, на ул. „Киро Пајмакоски“ бр. 16, а истото се организира и делува на подрачјето на Република Македонија.

Лице овластено за претставување и застапување на здружението е неговиот претседател Димче Димески од Прилеп, со живеалиште на ул. „Герѓи Георѓиу - Деж“ бр. 7.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 33/2002. (28483)

Основниот суд во Прилеп со решение Рег. Згф. бр. 34/2002 од 21.10.2002 година, во судскиот регистар на здруженијата на граѓани и фондации го запиша основањето на Здружението на граѓани Еколошко друштво „Барбарас“ - село Дебреште - Општина Долнени.

Основни цели и задачи на здружението се: заштита и унапредување на животната средина, како услов за нејзина рамнотежа, а со тоа и нормализирање на нарушениот однос човек-природа; обезбедување на природното право на секој човек на здрава животна средина, како право што им претходи на сите други човекови права и демократски слободи и како такво ги надминува сите идеолошки, политички, национални, верски и други исклучивости; свесна и планска човекова дејност - постојана борба за постојана животна средина, како услов за нормална човекова егзистенција и динамична рамнотежа човек - природа; залагање за економски и севкупен развој на подрачјето на Општина Долнени, со залагање за заштита и унапредување на селото и ритско - планинските подрачја; посредување во ширењето на сите еколошки релеванти информации од изворите до институциите (управи, образование, комунални служби и др.) до граѓаните, односно организациите и обратен; обезбедување на стручна интерпретација на податоците за состојбите на природните извори, животните, природата, урбаната и работната средина; залагање за рационално трошење на необновливите извори - суровини, енергија и потрошни добра; залагање за отстранување на сите промени што доведуваат до загадување и загрозување на животната средина; соработка со сите организации кои имаат интерес за екологијата како (стопански, научни, стручни и рекреативни организации и здруженија), кои рамноправно учествуваат во изработка на заеднички проекти и акции; почитување на Статутот и на со закон заштитените природни и културни вредности; и подобар, среќен и здрав живот, денес, утре и во иднина за сегашните и идните генерации.

Седиштето на Здружението е во село Дебреште, Општина Долнени, а истото делува на подрачјето на Општината Долнени и Република Македонија.

Лице овластено за претставување и застапување на Здружението е неговиот претседател Енгин Сулејмановски од село Дебреште.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 34/2002. (28484)

Се запишува во регистарот на здружение на граѓани под Зг. бр. 3/2002, Здружение на граѓани со име НИН-ЦУЦУ КЛУБ РАДОВИШ - РАДОВИШ, кое е основано заради рекреативен, аматерски и професионален природ кон спортот и ницца спортот.

Здружението ќе дејствува на територијата на општината и пошироко, а неговото седиште се наоѓа на ул. „Александар Македонски“ бр. 19/2/10 во Радовиш.

Од Основниот суд во Радовиш, Зг. бр. 3/2002.

(28259)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Неготино под реден бр. 10/02 се запишува Земјоделско здружение „Фармер“ од Неготино. Здружението се регистрира заради ревитализација на земјоделското производство во општините Неготино и Демир Капија со зголемување на површините и зголемување на просечната производност по хектар со нови агротехнички мерки; промена на производната насока и сортниот и расовиот состав во склад со достигнатите научни сознанија со што ќе се постигне поголема рентабилност; олеснување и поефтинување на трудот на земјоделците со воведување на нова техничка и технологија; стандардизација на земјоделското производство со што би станале атрактивни и подобро платени на пазарите; здружување на земјоделците е можно за зголемување на нивото на нивните технички знаења; организирање на предавања, семинари, курсеви и учествување на натпревари, саеми и други собири во земјата и странство; негување и развивање на чувството за заемно меѓусебно помагање на земјоделците; покренување на иницијативи и давање на предлози по одделна нормативна и друга регулатива од областа на земјоделството и други цели и задачи утврдени со Статутот на здружението.

Седиштето на здружението се наоѓа во Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 20, а овластено лице за застапување е Димов Сашко од Неготино, ул. „Антигона“ бр. 40.

Од Основниот суд во Неготино, Рег. Згф. бр. 10/02.

(28530)

Основниот суд во Дебар, со решение Згф. бр. 10/02 од 23.10.2002 година во судскиот регистар на здруженијата на граѓани го запиша основањето на здружението на граѓани „младинска организација“ од с. Могорче - Општина Ростуше.

Целта на основањето на здружението е афирмирање на младите луѓе и залагање за воспоставување на традиционалните и морални човечки доблести кај младите луѓе, поголема застапеност на младите луѓе во сите сфери на општествениот живот, спречување на секакви негативни појави и залагање за почитување на основните права и слободи на човекот, поттикнување пријателство и дијалог на младите врз принципите на рамноправност и меѓусебно почитување, афирмирање на спортската култура и организирање на младински спортски манифестации и соработка со другите сродни здруженија во нивото на општината и во земјата.

Од Основниот суд во Дебар, Згф. бр. 10/02. (28601)

Основниот суд во Дебар, со решение Згф. бр. 11/02 од 23.10.2002 година, во судскиот регистар на Здруженијата на граѓани го запиша основањето на здружението на граѓани „Еколошки центар-Еленски мост“ од с. Могорче-Општина Ростуше.

Целта на основањето на здружението е поттикнување на еколошката свест кај луѓето за нивно целосно ангажирање во полето на екологијата, организирање еко-

лошки акции и дружење од голем интерес за целото општество, организирање едукативни трибини и предавања за важноста на екологијата и заштита на животната и работната средина, учество во идејните, урбанистички градежни планови и програми за сочуввање на животната средина, преземање на мерки за заштита на растителниот и животинскиот свет, заштита на природата и пошумување на оголени површини и соработка со други сродни здруженија во земјата.

Од Основниот суд во Дебар, Згф. бр. 11/02. (28602)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани под Зг. бр. 4/2002, Здружение на граѓани со име Ракометен клуб „Радовиш“ од Радовиш, кое е основано заради развој, унапредување и натпреварување во ракометниот спорт.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Радовиш и РМ, а неговото седиште се наоѓа во Радовиш на бул. „А. Македонски“ бб (СРЦ 25-ти Мај).

Од Основниот суд во Радовиш, Зг. бр. 4/2002.

(28529)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 30/2002, се запишува здружението на граѓани под име: Танцов клуб „ОХРИД ДЕНС“ - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: негување на латиноамериканските и стандардните танци во Охрид и Република Македонија; донесување на програма за развој и унапредување на работата на клубот; учество во реализацијата на системот на натпревари кој го организира соодветната асоцијација на Македонија; прифаќа организација на разни семинари, предавања, курсеви, натпревари и полагање за повисок степен за сите категории како и организација на меѓународни средби во координација со соодветната републичка асоцијација; реализира програма за надградба на стручните кадри на клубот; дава иницијатива за соработка со сродни клубови од Охрид, републиката и пошироко, а во врска со латиноамериканските и стандардните танци кај нас и пошироко; води документација на своето членство; води евиденција и документација за одржаните турнири, семинари, курсеви и други активности организирани од Клубот и издава годишен билтен на клубот; се грижи за подобрување на материјалната состојба за непречена работа на клубот; извршува и други работи утврдени со законот, статутот и другите позитивни прописи.

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. „Македонски просветители“ бр. 37/7, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Хајба Верица од Охрид, ул. „Македонски просветители“ бр. 37/7.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 30/2002.

(28260)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 31/2002, се запишува здружението на граѓани под име: Клуб за веслање, кајак, кану, едриличарство, мотонаутика, пливање и ватерполо „Канео“ - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: развој на водени спортови во Охрид и Р. Македонија; донесување програми за развој и унапредување на работата на клубот; учествува во реализација на системот на натпревари што го организираат сојузите на Македонија; прифаќа организација на натпревари за сите категории, како и организација на меѓународните средби и натпрева-

ри кои ќе му бидат доверени; организира тренажен процес и подготовки на членови на клубот; реализира програма за надградба на стручните кадри во клубот; дава иницијатива за соработка со организации кои реализираат програми што се значајни за развој на водените спортови и клубот; води документација за своето членство; води документација за одржаните тренинзи; натпревари кои ги организира клубот и издава годишен билтен на клубот; се грижи за подобрување на материјалната основа за работа на клубот; води евиденција за спортистите, спортските работници, школата и секциите; води грижа за здравствената заштита на активните членови на клубот; да извршува и други работи и задачи утврдени со Законот за спорт, Статутот и други акти.

Седиште на здружението е во Охрид на ул. „Македонски просветители“ бр. 8, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Андоновски Ристо од Охрид, ул. „Кочо Рацин“ бр. 5-а.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 31/2002. (28261)

Основниот суд во Дебар со решение Згф. бр. 9/02 од 7.10.2002 година, во судскиот регистар на здруженијата на граѓаните го запиша основањето на Здружението на жени „Еурека“, Дебар.

Целта на основањето на здружението е понатамошното еманципирање на жената и нејзината рамноправност во сите области во целокупниот општествен живот, безгрижен живот, преземање и покренување на иницијативи за опфаќање и вработување на жената во сите сфери на општествениот живот, организирање на разни курсеви за откорнување на неписменоста и стручно оспособување на жената за обавување на различни дејности, подигање и посветување на внимание на културната свест кај жената и соработка со другите родни здруженија, како во земјата така и вон неа.

Од Основниот суд во Дебар, Згф. бр. 9/02. (28263)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Неготино под реден број бр. 9/02 се запишува Здружението на граѓани Културно уметничко друштво „Јане Сандански“ Неготино од Неготино.

Здружението се регистрира заради омасовување и развој на народниот изворниот и фолклорен мелос на македонскиот народ, организирање и остварување на тесна соработка преку најразлични форми со соодветни институционални организации, а посебно со Министерството за култура, Советот на град Неготино и ансамблите за народни песни и ора низ републиката, обезбедување на постојана соработка со средствата за јавна информирање, а преку нив информирање на пошироката јавност за работата во КУД и други цели и задачи утврдени со Статутот на здружението.

Седиштето на здружението се наоѓа во Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 152, а овластено лице за застапување е Павле Миладинов од Неготино, ул. „Петар Демирски“ бр. 24/1.

Од Основниот суд во Неготино, Рег. Згф. бр. 9/02. (28395)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Неготино под реден број 2/00 се брише Здружението на граѓани Фолклорен ансамбл за песни и ора „Јане Сандански“ - Неготино од Неготино. Здружението се брише врз основа на одлуката на собранието на здружението за престанок со работа на здружението.

Од Основниот суд во Неготино, Рег. Згф. бр. 2/00. (28396)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 63/2002 од 25.09.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение на граѓани ДЕТСКА НАСМЕВКА 2001 - Битола, ул. „Ленинова“ бр. 44-а.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 63/2002. (28284)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 62/2002 од 8.10.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Научно друштво за сообраќај - Битола, ул. „Кланица“ бр. 6/8.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 62/2002. (28285)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 56/2002 од 4.10.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение за компјутерска, научна и истражувачка техника КНИИЦ Битола, ул. „Ленинова“ бр. 39.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 56/2002. (28286)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 56/2000 од 8.11.2000 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: основањето на еколошко друштво „КОЛИБРИ“ - Битола, ул. „Елипа Караманди“ бр. 13.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 56/2000. (28287)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 135/99 од 2.04.1999 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение на граѓани со дијабетес на општина Битола, ул. „Партизанска“ бб - Медицински центар.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 135/99. (28289)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 31/1999 од 5.01.1999 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Општински стрелачки сојуз - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 31/1999. (28290)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 155/1999 од 29.03.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение СК СОКОМАК - Битола, ул. „Прилепска“ бб.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 155/99. (28292)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 22/99 од 24.02.1999 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Сојуз на здруженијата на граѓани со име: Општински фудбалски сојуз Битола, ул. „Борис Кидрич“ бб.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 22/99. (28293)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 31/99 од 23.08.1999 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Градски стрелачки клуб „ПЕЛИСТЕР“ - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 31/99. (28294)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 53/2002 од 30.07.2002 година во регистарот на здруже-нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-ние на граѓани Селска куќа - с. Магарево.

Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 53/2002. (28295)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Битола објавува дека со решение Ст. бр. 140/02 од 17.10.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги Панде Дафовски ТТК увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште на ул. "Едвард Кардељ" бр. 9/16, Битола, запишан во рег. вл. 01002542-8-03-000 на Основниот суд во Битола со жиро сметка 50000000014-81-46 при Стопанска банка АД Битола со дејност про-изводство, трговија и услуги.

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-ва и се заклучува.

По правосилноста на решението Основниот суд од Битола, регистарски оддел да го брише должникот од судскиот регистар.

По приемот на решението Стопанска банка АД Би-тола да ја згасне жиро-сметката на должникот и докол-ку на истата има парични средства да ги пренесе на сметка на Буџетот на РМ.

Од Основниот суд во Битола. (28321)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 41/02 од 21.10.2002 година над ПП "Морски звуци" од Бито-ла, ул. "Буковски мост" бр. 43, трег бр. 1-14469, со жи-ро сметка 40300-601-62506 при Агенцијата за работа со блокирани сметки ПЕ Битола, отвори стечајна постап-ка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (28392)

Основниот суд во Кичево, објавува дека со решение Ст. бр. 61/2002 од 24.09.2002 година, отворена е стечај-на постапка над стечајниот должник Приватна здрав-ствена организација Аптека "БЛИРИ" од Кичево, со се-диште на ул. "Маршал Тито" бр. 228, истата не е спро-ведена.

Стечајната постапка е заклучена, согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (28399)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 409/2002 од 07.10.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријат-ие за промет и услуги "ВИЛИ" ДОО-Скопје, ул. "Ми-то Хаџивасилев Јасмин" бр. 38/41 и жиро сметка 40100-601-59860 и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-пријатие за промет и услуги "ВИЛИ" ДОО-Скопје, ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 38/41 и жиро сметка 40100-601-59860 се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (28327)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 250/02 од 02.10.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за

градежништво, трговија и занаетчиски работи "ГА-РИНГ ИНЖЕНЕРИНГ" Славе и др. ДОО Скопје, со се-диште на ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 15/1-4, со жиро сметка 300000000412480 и регистарска влошка 02018322?-3-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друш-тво за градежништво, трговија и занаетчиски работи "ГАРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ" Славе и др. ДОО Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скоп-је I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (28428)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 133/02 од 15.10.2002 година се отво-ра стечајна постапка над должникот Колонијална про-давница "ЕЕН КОМЕРЦ" ТП Елвира Селим Амет, со седиште на ул. "Методија Митевски" бр. 8/14, со жиро сметка 40100-601-413876 и регистарска влошка 02002729?-6-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Коло-нијална продавница "ЕЕН КОМЕРЦ" ТП Елвира Се-лим Амет од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скоп-је I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задр-жува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (28432)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-ние Ст. бр. 164/02 од 06.09.2002 година, е отворена сте-чајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за производство, трговија и услуги "Горан-Превоз" од с. Речица-Куманово. Со истото решение е заклучена стечајната постапка над Претпријатието за производ-ство, трговија и услуги "Горан-Превоз" ц.о. експорт-им-порт.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (28434)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-шение Ст. бр. 62/02 од 04.10.2002 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ДПТУ "Рен-цер" Жарко ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Индустриска" бр. 104, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (28462)

Основниот суд во Кавадарци, со решение Ст. бр. 50/02 од 04.10.2002 година, објавува дека е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ДПТУ "Ле-ла Компани" Оливера ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Методи Цунов-Цико" бр. 56, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (28463)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 178/2001 од 21.06.2002 година, отвори стечајна постап-ка над должникот Приватно претпријатие за произ-водство, промет и услуги МИК-КОМЕРЦ увоз-извоз

Прилеп, со седиште на ул. "Димо Наредникот" бр. А2/14, запишан во регистарска влошка бр. 1-11278 на Окружен стопански суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-20054 во Агенција за блокирани жиро сметки - Скопје, со основна дејност полјоделство.

Стечајната постапка не се спроведува и се заклучува, бидејќи се отвора поради престојна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (28464)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 139/2002 од 21.10.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот ДТУП Бимак увоз-извоз ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 2000000133574-74 што се води при Стопанска банка АД Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (28465)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 132/2002 од 16.10.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец-поединец Советка Љамо Димитрова ТП од Струмица, со жиро сметка бр. 200000029028115 што се води при Стопанска банка АД Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (28466)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 113/2002 од 26.09.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ Модино-промет ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр. 220421100095856 што се води при Македонска банка АД Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (28467)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 130/2002 од 03.10.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ 3-М ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр. 200-0000192412-03 што се води при Стопанска банка АД Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (28468)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 135/2002 од 21.10.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот П.П.С за трговија на големо и мало МАРБО увоз-извоз п.о. од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-43213 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (28469)

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст. бр. 142/2002 од 06.09.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги Мегленски Коле и др. ВИТО КОМЕРЦ увоз-извоз ДОО Прилеп, со седиште на ул. "Боца Иваноска" бр. 22/9, Прилеп, запишан во регистарската влошка бр. 1-478 01008968?-3-03-000 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-6852 во Агенцијата за блокирани сметки, со дејност услуги во одгледувањето животни, освен ветеринарни услуги.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради немање на имот, ни за покривање на трошоците на постапката.

Од Основниот суд во Прилеп. (28470)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 133/2002 од 16.10.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија "СИГУРНОСТ-КОМЕРЦ-Б" п.о. увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-47938, што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува, поради немање имот на должникот, заради што и се заклучува.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (28472)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 123/2002 од 19.09.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало "ТАБЕР" увоз-извоз п.о. од Струмица, со жиро сметка бр. 41310-601-56351, што се води при Агенцијата за работа со блокирани

сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува, поради немање имот на должникот, заради што и се заклучува.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (28474)

Основниот суд во Кичево, со решението Ст. бр. 52/2002 од 28.08.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговско друштво за услуги, производство и трговија ГАЛАКСИ НЕТ увоз-извоз Арбен ДООЕЛ Кичево, ул. “Буковик” бр. 12 и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајна маса.

Стечајната постапка над наведениот должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај, се заклучува.

Од Основниот суд во Кичево. (28476)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV. Ст. бр. 256/02 од 25.09.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, транспорт, промет и услуги “КИМ СТЕФ” Спаса и др. ДОО Скопје, со седиште на ул. “Скопска” бр. 2-а, со жиро сметка бр. 300000000438573 и регистарска влошка бр. 020044857-3-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, транспорт, промет и услуги “КИМ СТЕФ” Спаса и др. ДОО се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (28440)

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 253/02 од 23.10.2002 година, над ПП “Енци” од с. Волкодери-Ресен со Трег. бр. 1-1749, дејност трговија, со жиро сметка 40310-601-9651 при Агенцијата за блокирани сметки-Ресен, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (28527)

Основниот суд во Кичево, со решението Ст. бр. 63/2002 од 24.09.2002 година, ја отвори стечајната постапка над стечајниот должник Трговец поединец за трговија на мало Јовеска Силвана “Бисер”, с. Белица, Самоков и истата не се спроведува.

Заклучена е стечајната постапка над стечајниот должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (28528)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 147/2002 од 21.10.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за угостителство и трговија Ловиште-Туне увоз-извоз ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 200000008713211 што се води при Стопанска банка АД Скопје, филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува, поради немање имот на должникот, заради што се заклучува.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (28533)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение Ст. бр. 189/99, ја запира стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за трговија и услуги Југопромет-Текстил ДООЕЛ од Струмица со седиште на ул. “Климент Охридски” бр. 55.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат погоре наведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ” преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението друштвото ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (28597)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 75/2002 од 22.10.2002 година отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги “Горни Бигор” ДОО од Гостивар, истата не се спроведува поради немање на имот, отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (28598)

Основниот суд во Штип, преку стечајниот совет на ППС “Ницо” од с. Радање, решавајќи по предлогот на стечајниот управник за заклучување на стечајната постапка на 05.09.2002 година донесе Решение.

Стечајната постапка на ППС “Ницо” с. Радање се заклучува согласно член 88 од Законот за присилно поравнување стечај и ликвидација.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од судскиот регистар.

Решението да се огласи во “Службен весник на РМ”.

Од Основниот суд во Штип. (28599)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 268/02 од 17.10.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги “МАКЕДОНСКИ РАКОТВОРБИ-ПРЕТПРИЈАТИЕ 1” ДОО увоз-извоз од Скопје, бул. “Партизански одреди” бр. 125, со жиро сметка 41100-601-386701.

За ликвидатор се определува лицето Катица Видека од Скопје, ул. “Наум Чакарев” бр. 29.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија” до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (28438)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 157/2002 од 05.07.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, транспорт и трговија “ФЕРИНГ КОМЕРЦ” ДОО увоз-извоз с. Чегране од с. Чегране со жиро сметка 41510-601-32751.

За ликвидатор се определува лицето Видевска Катница од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (28439)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 147/2002 од 21.05.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и услуги "ЕЛЕКТРИКА" ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Карл Хрон" бр. 60А и жиро сметка 41110-601-2753591.

За ликвидатор се определува лицето Столе Сандревски од Скопје, ул. "Карл Хрон" бр. 60А.

Ликвидаторот без одлагање, три пати во интервали не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена објавува дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги повикува доверителите да ги пријават своите побарувања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (28449)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Ј.Сандански" бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 4778/02 од 26.09.2002 година, објавува дека Трговското друштво за транспорт и промет ПРОМШПЕД КОМЕРЦ Бахтијар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на, ул. "Локов" бр. 28-1-24 и жиро сметка 300000000491729 при Комерцијална банка а.д. Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (28457)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Ј.Сандански" бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 4953/02 од 15.10.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ДИ-МА КОМЕРЦ Македонка ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "П. Ацев" бр. 15-2-10 и жиро сметка 200000020958-491 при Стопанска банка а.д. Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (28458)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 217/2002 од 29.07.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги „ЛОГИН СЕРВИСИ“ ДОО извоз-увоз Скопје, ул. „Никола Русински“ бр. 10-2/16 со жиро сметка 40120-601-364459.

За ликвидатор се определува лицето Александар Трајковски од Скопје со стан на ул. „Коце Металец“ бр. 3/1-2.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (28578)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 191/01 од 22.10.2002 година отвори ликвидациона постапка над Угостителското трговско претпријатие за промет на големо и мало увоз-извоз „ТАЈМ“ п.о. Радовиш и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (28603)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 193/02 од 15.10.2002 година отвори ликвидациона постапка над Друштвото за трговија и услуги Данев ДОО увоз-извоз Данев Ристо и др. Струмица и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (28604)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 199/02 од 15.10.2002 година отвори ликвидациона постапка над Друштвото за угостителство Брик ДООЕЛ Берово и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (28605)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава недвижен имот - 1/2 идеален дел од нива, 6-та класа со вкупна површина од 1.325 м², што се наоѓа на КП 5969, м.в. "Езеро", КО Кучевиште, сопственост на Горица Комненовиќ од с. Кучевиште - Скопје.

Се повикуваат сосопствениците и сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). (28038)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување, сопственикот Димова Загорка им нуди на продажба лозје 6 класа од вкупно 378 м², устроено на КП 546/2 и лозје 3 класа од вкупна површина 713 м², устроено на КП 546/3, се на план 3, скица 5, во м.в. "Чуприја", запишани во ПЛ 487 за КО Батинци, под следните услови:

Недвижноста продавачите ја нудат за вкупна цена од 185.470,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш на денот на склучување на договорот. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, да се достават во писмена форма да ги достават до нотарот Верица Симоновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (27948)

Се продава недвижен имот - ов. градина, 5-та класа со вкупна површина од 397 м², што се наоѓа на КП 858, м.в. "Село, КО Горно Соње, сопственост на Илиевски Благоја од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). (28190)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП број 1742, план 7, скица 16 во КО Д. Свиларе, место викано "Пазарски Пат", шума 4 класа со површина од 1174 м², сопственост на Хусни Османи, според Поседовен лист број 312 на КО Д. Свиларе за цена од 170,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (28348)

Се продава земјоделско земјиште 1000/7378 идеален дел од нива на КП број 1286 во КО Сопиште, план 5, место викано "Ветрило", запишана во Поседовен лист број 600 за Катастарска општина Сопиште, сопственост на Ангелина Блажевска од Скопје, за цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зорица Пулејкова, ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 15, ТЦ Скопјанка-Скопје. (28342)

Се продава земјоделско земјиште нива во КО Батинци, заведена во Поседовен лист бр. 624 на КП 2111/2 план 6, скица 9 во м.в. "Самовила", класа 5, во површина 2304 м², сопственост на продавачите на 3/5 три идеални петини на име Демиров Асип, Веби, Лазим и Рамадан, за цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и непосредните соседи како и лица со првенствено право на купување, изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. "Нице Планина" бр. 16, нас. Драчево, Скопје, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, го губат правото на првенство. (28378)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 21/150 идеален дел од нива на КП бр. 552, план 7, скица 14, в.м. "Рамниште", класа 5, со вкупна површина од 5515 м² за цена од 15.000 денари, заведен на Поседовен лист број 211 КО Брушани, сопственост на Благо Атанасов од Кавадарци, ул. "Преспа" бр. 7.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (28479)

Се разменува земјоделско земјиште-нива, КП бр. 1048/6 во површина од 1449 м², место викано "Горни Крт", сопственост на Велков Васил од с. Негорци, Гевгелија, со КП 3960/3 во површина од 948 м² во Калајциев Брег, сопственост на Паласкарова Снежана од Гевгелија, без плаќање надомест.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Горѓи Николов, ул. "Димитар Влахов" бр. 3, Гевгелија. (28480)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на К.П. бр. 731/5 од 5 класа, на м.в. "Црвеница", со површина од 530 м², по ПЛ 1453, за КО Радишани, сопственост на Петровски Живко, за цена од 700.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно со член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/98) имаат право на првенствено купување, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до Петровски Живко од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 44/3-9. (28497)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 од К.П. бр. 12338, за КО Битола, со вкупна површина од 1881 м², врз кој дел е определен начинот на користење, а претставува шума, класа 4, заведена во Поседовен лист бр. 11871, за КО Битола, сопственост на Тодор Стојчевски од Битола, ул. "Даме Груев" бр. 33, за вкупна цена од 1.690 евра.

Се повикуваат лицата кои согласно Законот за земјоделското земјиште полагаат првенствено право на купување на земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен

весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Веселинка Деребанова-Крстевска, Грозд Л-5, Битола. (28531)

Се продава земјоделско земјиште и тоа дел од постоечка К.П. бр. 526/2, за КО Нижеполе, со површина од 2666м², кој дел на скица од теренско мерење е означено како К.П. бр. 526/2, со површина од 396м², заведено во Поседовен лист бр. 154, за КО Нижеполе, сопственост на Васил Димитровски од Битола, ул. “Довлецик“ бр. 76, за вкупна цена од 75.000,00 денари.

Се повикуваат лицата кои согласно Законот за земјоделското земјиште полагаат првенствено право на купување на земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Веселинка Деребанова-Крстевска, Грозд Л-5, Битола. (28532)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1397397 издаден од СВП-Скопје на име Владимир Јачев, ул. "В. Комаров" бр. 21/26, Скопје. (28584)

Пасош бр. 1485561/00 издаден од СВП-Тетово на име Илијази Агипет, с. Бозовце, Тетово. (28586)

Пасош бр. 877498/96 издаден од СВП-Тетово на име Џемаили Неази, ул. "К. Ј. Питу" бр. 78, Тетово. (28587)

Пасош бр. 1351583/00 издаден од СВП-Тетово на име Незири Салче, ул. "Илинденска" бр. 194, Тетово. (28588)

Пасош бр. 1195451/99 на име Селмановиќ Рамиз, ул. "Македонско косовска бригада" бр. 3/2-А, Скопје. (28600)

Пасош бр. 443676/94 на име Мишевска Лојза, бул. "АСНОМ" бр. 42-1/39, Скопје. (28611)

Пасош бр. 449243/94 издаден од СВП-Скопје на име Амди Бајрам, ул. "Марко Крале" бр. 10-А, Скопје. (28612)

Пасош бр. 1324261/99 издаден од СВП-Скопје на име Миовски Филип, ул. "АВНОЈ" бр. 48/1-13, Скопје. (28614)

Пасош бр. 1291576/99 издаден од СВП-Скопје на име Беќир Алии, ул. "Боро Менков" бр. 2/2-5, Скопје. (28624)

Пасош бр. 1186616/99 издаден од СВП-Скопје на име Алии Михане, ул. "Ресенска" бр. 14/1-1, Скопје. (28625)

Пасош бр. 1607377/01 издаден од СВП-Скопје на име Владимир Петејчук, ул. "Б. Д. Шовел" бр. 14, Скопје. (28637)

Пасош бр. 1156723 на име Тошеска Мариче, ул. "В. Влаховиќ" бр. 3/7, Прилеп. (28686)

Пасош бр. 145254 на име Илјази Мемедали, с. Вруток, Гостивар. (28689)

Пасош бр. 1740361 на име Љупчо Петковски, ул. "Првомајска" бр. 9, Струмица. (28693)

Пасош бр. 0367993 на име Вренези Целадин, с. Велешта, Струга. (28696)

Пасош бр. 117941/99 на име Лена Нагихан, ул. "ЈНА" бр. 1/16, Струга. (28701)

Пасош бр. 0830339 на име Колески Глигор, Охрид. (28705)

Пасош бр. 1385542 на име Горан Стаменков, ул. "Р. Петрова" бр. 124, Кочани. (28708)

Пасош бр. 1237029 на име Расим Данко, Дебар. (28712)

Пасош бр. 0441445 на име Назиф Врлаку, ул. "8-ми Март", Дебар. (28717)

Пасош бр. 0171282 на име Исоски Џемаил, Дебар. (28720)

Во огласот објавен во Службен весник бр. 73/02 наместо пасош бр. 0922624 треба да стои пасош бр. 0922824 на име Прентоска Митана, ул. "М. Тито" бр. 3/21, Струга. (28423)

Пасош бр. 11163598/98 издаден од СВП-Скопје на име Етемовски Вади, с. Драчевица, Скопје. (28865)

Пасош бр. 1103924/98 издаден од СВП-Гостивар на име Салахи Шериф, с. Неготино, Гостивар. (28887)

Пасош бр. 1459614 на име Силвана Костадинова, с. Јакимово, Веница. (28559)

Пасош бр. 1123974/98 издаден од СВП-Скопје на име Шефик Беќировски, ул. "Челопек" бр. 21, Скопје. (28969)

Пасош бр. 1644219/01 издаден од СВП-Скопје на име Димитриевска Ружица, ул. "Горче Петров" бр. 1/1-43, Скопје. (28979)

Пасош бр. 111225 на име Јосифовски Златко, ул. "2-ри Септември" бр. 11, Демир Хисар. (29104)

Пасош бр. 1756939 на име Габриела Давиткова, с. Соколарци, Кочани. (29109)

Пасош бр. 0410944 на име Георге Николов, ул. "Браќа Миладинови" бр. 57/15, Струмица. (29116)

Пасош бр. 1009686 на име Зенделоски Севдали, с. Г. Строгомишта, Кичево. (29121)

Пасош бр. 0734442 издаден од СВП-Тетово на име Скендери Менан, ул. "Љуботенска" бр. 8, Тетово. (29244)

Пасош бр. 1140833/98 издаден од СВП-Скопје на име Александар Ивановски, ул. "Џицо Поповиќ" бр. 6/1-3, Скопје. (29266)

Пасош бр. 1195438 издаден од СВП-Скопје на име Беќим Сулејмани, с. Сарај ул. "10" бр. 16, Скопје. (29278)

Пасош бр. 1039723 на име Чавлевска Богданка, кеј "19-ти Септември" бр. 3/20, Прилеп. (29287)

Пасош бр. 781631 на име Рамчески Кенан, ул. "В. Пат" бр. 190, Кичево. (29288)

Пасош бр. 1369413 на име Адеми Салије, с. Дебреште, Гостивар. (29290)

Пасош бр. 1417574/00 издаден од СВП-Скопје на име Николовска Жаклина, ул. "Анри Барбис" бр. 56-2/4, Скопје. (29292)

Пасош бр. 726395 издаден од СВП-Скопје на име Димов Слободан, ул. "Владимир Назор" бр. 20, Скопје. (29293)

Пасош бр. 0979825 на име Деса Цветковска, Кри-ва Паланка. (29334)

Пасош бр. 768750/96 на име Учучи Драган, ул. "Петре Рафето" бр. 16, Струга. (29348)

Пасош бр. 1390576 на име Зоран Спирковски, ул. "Галичица" бр. 28, Охрид. (29348)

Пасош бр. 1110149 на име Велиов Езган, ул. "Братство Единство" бр. 12, Веница. (29105)

Пасош бр. 1028740 на име Велиова Озлем, ул. "Братство Единство" бр. 12, Веница. (29106)

Пасош бр. 1110148 на име Велиов Денис, ул. "Братство Единство" бр. 12, Веница. (29107)

Чекови од тековна сметка бр. 16210-33 со бр. 884705, 884706 и бр. 8847707 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Верослава Серафимова, Скопје. (28550)

Чекови од тековна сметка бр. 12365203 со бр. 10-78201 и бр. 1078202 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јовчевска Биљана, Скопје. (28579)

- Чекови од тековна сметка бр. 13195084 од бр. 1083-800 до бр. 1083816 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стојановски Благоја, Скопје. (28589)
- Чекови од тековна сметка бр. 2334380 од бр. 5361897 до бр. 5361901 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Костовска Василка, Скопје. (28912)
- Работна книшка на име Беџија Рамадани, Скопје. (28523)
- Работна книшка на име Ајна Хасиќ, с. Љубин, Скопје. (28524)
- Работна книшка на име Јонуз Емини, Скопје. (28545)
- Работна книшка на име Незахет Љесковица, Скопје. (28547)
- Работна книшка на име Нијази Рамети, Скопје. (28551)
- Работна книшка на име Шеји Хајри, Струга. (28554)
- Работна книшка на име Абдула Лајдин, Скопје. (28556)
- Работна книшка на име Шефкет Вели, Скопје. (28557)
- Работна книшка на име Димишковски Тодорче, Скопје. (28567)
- Работна книшка на име Димишковска Слаѓанка, Скопје. (28568)
- Работна книшка на име Шабан Сали, с.Сарај, Скопје. (28580)
- Работна книшка на име Котовска Богомила, Скопје. (28581)
- Работна книшка на име Зафировски Боро, Скопје. (28609)
- Работна книшка на име Силјаноски Горан, Мак. Брод. (28617)
- Работна книшка на име Мухамедин Абдули, Тетово. (28618)
- Работна книшка на име Кемал Селмани, с. М. Речица, Тетово. (28621)
- Работна книшка на име Никола Јовановски, с. Жилче, Тетово. (28623)
- Работна книшка на име Билјана Милановска, Св. Николе. (28628)
- Работна книшка на име Атанасоски Зоран, ул. "В. Главинов" бр. 21, Прилеп. (28630)
- Работна книшка на име Даути Ајдин, ул. "Ристо Крле" бр. 2/16, Струга. (28642)
- Работна книшка на име Филипова Марија, Гевгелија. (28644)
- Работна книшка издадена од Кр. Паланка на име Крстевска Сања, Скопје. (28837)
- Работна книшка на име Дрндаров Алексо, Скопје. (28863)
- Работна книшка на име Стојмир Димитровски, Скопје. (28866)
- Работна книшка на име Кадри Абазовски с. Брест, Скопје. (28868)
- Работна книшка на име Рмизовски Митат, Скопје. (28877)
- Работна книшка на име Јакуп Медију, с. Селце, Тетово. (28902)
- Работна книшка на име Селмани Бешир, Охрид. (28906)
- Работна книшка на име Идризоски Шукрија, ул. "Кукушка" бр. 14, Прилеп. (28908)
- Работна книшка на име Бошковски Христо, ул. "В. Караџиќ" бр. 42, Куманово. (28917)
- Работна книшка на име Ирена Перчуклиевска, Скопје. (28947)
- Работна книшка на име Ненад Бошковски, Скопје. (28948)
- Работна книшка на име Мирко Давидовски, Скопје. (28949)
- Работна книшка на име Стојановиќ Билјана, Скопје. (28972)
- Работна книшка на име Ајдари Назлије, ул. "Никола Вапцаров" бр. 1, Куманово. (29085)
- Работна книшка на име Стојановска Дејана, Скопје. (29091)
- Работна книшка на име Анакиевски Зоран, Делчево. (29096)
- Работна книшка на име Беќири Беадин, Тетово. (29100)
- Работна книшка на име Туфосиоски Берудин, Кичево. (29246)
- Работна книшка на име Цацу Горан, Скопје. (29248)
- Работна книшка на име Миланка Пачемска Јосифовска, Скопје. (29253)
- Работна книшка на име Сали Беќир, Скопје. (29254)
- Работна книшка на име Игор Здравески, Скопје. (29257)
- Работна книшка на име Салијај Ибадете, Скопје. (29260)
- Работна книшка на име Гоце Трајановски, Берово. (29265)
- Работна книшка на име Сипкоска Лена, Скопје. (29268)
- Работна книшка на име Живко Јованов, Кочани. (29269)
- Работна книшка на име Јелица Димитрова, с. Теранци, Кочани. (29271)
- Работна книшка на име Фаик Јајов, ул. "Г. Сланката" бр. 7, Штип. (29274)
- Работна книшка на име Петрова Ирена, ул. "С. М. Данко" бр. 17, Гевгелија. (29275)
- Работна книшка на име Киселоска Сузана, ул. "Војводинска" бр. 19, Прилеп. (29281)
- Работна книшка на име Цветковска Јованка, Скопје. (29286)
- Работна книшка на име Зоран Тасевски, Велес. (29319)
- Воена книшка на име Мурати Сенат, Скопје. (28536)
- Воена книшка на име Афиз Асани, с. Извор, Куманово. (28540)
- Воена книшка на име Муслији Севим, с. Слупча-не, Куманово. (28541)
- Воена книшка на име Јованов Виктор, с. Јаргулица, Радовиш. (28543)
- Воена книшка на име Манојлоски Игор, Тетово. (28553)
- Воена книшка на име Биндев Дејан, Скопје. (28615)
- Воена книшка на име Горѓиевски Александар, Демир Хисар. (28616)
- Воена книшка на име Филиповски Стојанче, Скопје. (28692)
- Воена книшка на име Камберовски Шабан, с. Цветово, Скопје. (28816)
- Свидетелство за 1 година издадено од трговското училиште "Цветан Димов"-Скопје на име Љубиќ Бојан, Скопје. (28535)
- Свидетелство од 5 одделение на име Латифоска Назира, с. Лабуништа, Струга. (28538)
- Свидетелство на име Дестанова Уснија, ул. "Б. Страрчов" бр. 55, Велес. (28544)
- Свидетелство на име Нурхан Емрулов, с. Сливник, Велес. (28546)
- Свидетелство на име Ѓуров Драгољуб, ул. "Б. Горев" бр. 127-3/3, Велес. (28548)
- Свидетелство од 8 одделение на име Јанкулоски Милисав, с. Брезница, Мак. Брод. (28552)
- Свидетелства од 1, 2 и 3 година и диплома за завршено текстилно училиште издадено од училиштето "Свети Наум Охридски" на име Мариче Ризовска, Скопје. (28569)

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Хоца Дашмир, Скопје. (28573)

Свидетелство од 4 година и диплома за завршен сообраќаен техничар издадени од АСУЦ "Боро Петрушевски"-Скопје на име Зекировска Индира, Скопје. (28610)

Свидетелство на име Абдилазиз Нафи, Тетово. (28619)

Свидетелство на име Изаир Шефети, Тетово. (28620)

Свидетелство од 1 година на име Зуфер Љутвиу, с. Грешница, Кичево. (28622)

Свидетелство на име Колева Викторија, Св. Николе. (28627)

Свидетелство од 3 одделение на име Амди Османов, Штиоп. (28629)

Свидетелство од 4 одделение на име Адилевиќ Хајра, с. Лажани, Прилеп. (28631)

Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од ГУЦ "Здравко Цветковски"-Скопје на име Николовска Сузана, Скопје. (28632)

Свидетелство на име Мунациев Кани, Демир Капија. (28646)

Свидетелство од 8 одделение на име Сокол Синани, Куманово. (28652)

Свидетелство од 8 одделение на име Рамадани Синани, с. Гошинце, Куманово. (28654)

Свидетелство на име Муслији Нешат, с. Романовце, Куманово. (28657)

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од ДСУ "Кочо Рацин"-Скопје на име Додевска Тања, Скопје. (28903)

Свидетелство на име Алики Рамадан, Куманово. (29082)

Свидетелство од 8 одделение на име Зимбери Фадиљ, с. Гошнице, Куманово. (29084)

Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Горгијевски Иле, с. Малотино, Куманово. (29093)

Свидетелство од 8 одделение на име Исламоски Идамет, с. Црнилиште, Прилеп. (29099)

Свидетелство од 8 одделение на име Недејкова Гордана, Кратово. (29245)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Телефус"-Скопје на име Булен Целадин, Скопје. (29250)

Свидетелство на име Сабедин Амети, Тетово. (29252)

Свидетелства од 5 и 8 одделение на име Незир Речеџи, с. Орашје, Тетово. (29255)

Свидетелство од 8 одделение на име Суад Мемеди, Куманово. (29263)

Свидетелство од 7 одделение издадено од ПОУ "Рајко Жинзифов"-с. Д. Оризари на име Бишевац Алмер, Велес. (29279)

Свидетелства на име Бесник Билали, с. Порој, Тетово. (29335)

Свидетелства и диплома на име Гацова Кристина, Кочани. (29336)

Ученичка книшка на име Илија Тодоровски, Делчево. (29267)

Индекс на име Танева Магдалена, ул. "Марксва" бр. 12/29, Велес. (29259)

Диплома издадена од гимназијата "Цветан Димов"-Скопје на име Зафировски Боро, Скопје. (29249)

Диплома на име Мустафа Авдирман, с. Слупчане, Куманово. (28539)

Диплома на име Николова Снежана, ул. "М. Пецапов" бр. 20, Гевгелија. (28549)

Диплома на име Јован Поп-Дамков, ул. "М. Пецапов" бр. 20, Гевгелија. (28585)

Диплома на име Мишо Ангелов, Штип. (28626)

Диплома на име Илиева Ана, ул. "Костурска" бр. 34, Велес. (29261)

Диплома на име Павлов Дарко, ул. "Е. Кардељ" бр. 37, Св. Николе. (29273)

Диплома за завршено економско училиште на име Маџоска Анета, Прилеп. (29280)

Дипломатска карта бр. 2086/2001 издадена од Министерството за надворешни работи на име Горазд Плапер, Словенија, Скопје. (28593)

Здравствена книшка на име Бајрамовска Севдије, Битола. (28633)

Здравствена книшка на име Раде Христовски, Битола. (28634)

Здравствена книшка на име Шереметковски Тоде, Битола. (28635)

Здравствена книшка на име Коминковски Пече, Битола. (28636)

Здравствена книшка на име Најдовски Благој, Битола. (28910)

Здравствена книшка на име Ѓеоргиевски Дејан, Битола. (28914)

Здравствена книшка на име Дестанова Уснија, Велес. (29097)

Здравствена книшка на име Тодоров Тоше, Велес. (29098)

Здравствена книшка на име Ивановски Васко, Битола. (29251)

Здравствена книшка на име Карбева Златка, ул. "Д. Мирчев" бр. 2, Велес. (29262)

Здравствена книшка на име Милевски Михајло, Битола. (29282)

Здравствена книшка на име Алиевски Баки, Битола. (29283)

Уверение за виша педагошка академија на име Емилија Јованова, ул. "Поп Арсов Блаже" бр.26, Кочани. (28542)

Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност издадено од СО Центар-Скопје на име Шериф Бекир, Скопје. (28563)

Штедна книшка издадена од Тутунска банка на име Димов Орце, ул. "Сараевска" бр. 61, Велес. (28661)

Даночна картичка бр. 5030999194804 издадена од Управа за приходи-Скопје на име Фризерски салон "Бјути", Скопје. (28582)

Даночна картичка бр. 4030993100413 издадена од Управа за приходи-Скопје на име "Криптон", Скопје. (28537)

Даночна картичка издадена од Управа за приходи на име Евзи Скара, Дебар. (28722)

Даночна картичка бр. 4030994169840 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Колор-М Компани, Скопје. (29242)

Даночна картичка бр. 4030993215750 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име ЕМПА Комерц Илинденка, Скопје. (29243)

Даночна картичка бр. 4030002458820 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Вочар ДООЕЛ, Скопје. (29258)

Даночна картичка бр. 4030995192757 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име АДЕНТ, Скопје. (29276)

Даночна картичка издадена од Управа за приходи на име Петреска Билјана, Кичево. (29289)

ЦЕМТ дозволи бр. МК 0019 и бр. МК. 0137 издадени од Министерство за транспорт и врски на Р. Македонија на име ДОО Јан Шпед, Штип. (28867)

Работна книшка на име Петкоски Тони, Скопје. (29193)

ИСПРАВКА

„Во списокот на лица на кои им е поништена одлуката за признавање странска високообразовна квалификација, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 81/2002, точката 46. Љульзие Асипи, Решение бр. 09-3861/3 од 18.09.2002., се брише.“

Бр. 09-4090/21
29 октомври 2002 година Раководител на сектор
Скопје Проф. д-р **Владимир Ортаковски**, с.р.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10, 14 и 17 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98 и Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Управата за телекомуникации, го објавува следниот

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2002 ГОДИНА
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Назив, седиште и адреса на набавувачот: Република Македонија - Министерство за транспорт и врски, Управа за телекомуникации, ул. „Даме Груев“ бр. 1, Скопје.

1.2. Предмет на набавката: Ревизија на усогласеноста на работењето на АД Македонски телекомуникации со Договорот за концесија склучен помеѓу Министерството за транспорт и врски и АД Македонски телекомуникации.

1.3. Вид и количество: По тендерска документација.

1.4. Постапката по овој отворен повик ќе се спроведе во согласност со Законот за јавни набавки.

1.5. Рок на поднесување на понудите е 30 (триесет) дена од денот на објавувањето на отворениот повик.

1.6. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- цена	25%,
- квалитет	25%,
- начин на плаќање	25%,
- рок на спроведување на ревизијата	25%.

1.7. Тендерската документација со технички карактеристики може да се подигне во Управата за телекомуникации, секој работен ден за време траењето на отворениот повик од 10 до 14 часот.

1.8. Износот на надоместокот кој треба да се плати при подигање на тендерската документација е неповратен износ од 3.000,00 денари и треба да се уплати на трезорска сметка 10000000063095; трезорската потсметка 130031568778718, депонент Народна банка на Република Македонија, а во полето приходна шифра и програма задолжително да биде назначено 724125 11.

1.9. При подигнувањето на тендерската документација на понудувачите ќе им биде дадена копија од Договорот за концесија склучен помеѓу Министерството за транспорт и врски и АД Македонски телекомуникации.

1.10. Трошоците за спроведување на постапката, предмет на овој отворен повик, паѓаат на товар на АД Македонски телекомуникации.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи поединечни цени, односно основна цена, како и вкупна цена, со сите вкalkулирани давачки. Цената треба да биде изразена во евра и во денарска противвредност, пресметана по средниот курс на НБМ на денот на поднесување на понудата.

2.2. Понудата треба да содржи податоци за рокот на изведувањето на ревизијата.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

3.2. Понудите треба да се достават во затворен коверт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и ја носи ознаката „документација“.

3.3. На предната страна од ковертот, на горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“, како и бројот на повикот, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

3.4. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да ја достават и следната придружна документација:

- документ за бонитет од Централниот регистар, во оригинал или копија заверена кај нотар чија содржина на документот ја пропишува министерот за финансии со правилник. Странското правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач треба да достави ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години, согласно член 22 од Законот за јавни набавки,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал или копија заверена кај нотар, согласно член 22 од Законот за јавни набавки,

- доказ од судот не постар од 6 месеци во оригинал или копија заверена кај нотар дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација, согласно член 24 точка а,

- извод односно потврда од судот не постар од 6 месеци во оригинал или копија заверена кај нотар дека на понудувачот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност согласно член 24 точка б.

3.5. Доказ за техничка способност на понудувачот:

- список на извршени услуги во последните 3 години со износите, датумите и примачите,
- посочување на вклучени технички лица, особено на оние задолжени за контрола на квалитетот согласно член 23.

3.6. Понудите треба да бидат придружени со банкова гаранција во износ кој не смее да биде помал од 5% од вкупната вредност на понудата, во која е вклучена царината, данокот на додадена вредност и други јавни давачки која треба да биде доставена во придружната документација.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Отворениот повик трае 30 (триесет) дена од денот на објавувањето на отворениот повик во средствата за јавно информирање.

4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 27.11.2002 година во 12.00 часот во просториите на Управата за телекомуникации.

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и не ги содржат бараните податоци и оние кои се од понудувач во стечај или процес на ликвидација односно против кој е изречена мерка - забрана за вршење на дејност како и оние кои немаат доказ за финансиски бонитет, нема да се разгледуваат.

4.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

4.5. За дополнителни информации, понудувачите може да контактираат со Комисијата за јавни набавки на телефон 02/224-511.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), ЈЗО Клинички центар Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 42/2002

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички центар, Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на Кохлеарни импланти комада 2 од производителот Cochlear, тип Nucleus 24 ES Print со говорен процесор и можност за NRT (неурориспонстелеметри) како и 2 хируршки сета со програмирачки системи и програмирачки кабли составен од:

- Surgical kit CI 24R,
- Surgical kit N24M,
- PPS портабл програмирачки систем со софтвер и кабел за PPS Sprint.

Предметот на набавка е потребен за Клиниката за уво, нос и грло.

1.3. Постапката околу набавката се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02).

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- единечна и вкупна цена ф-ко краен корисник со пресметан ДДВ и останати давачки,
- услови и начин на плаќање,
- рок на испорака,
- производител,
- земја на потекло на производителот,
- проспектен материјал,
- гарантен рок,
- можност за поделба на набавката,
- рок на важност на понудата.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

- име, адреса, дејност, седиште,
- извод од судската регистрација на понудувачот, во согласност со Законот за трговски друштва (копија),
- доказ за финансиска способност (документ за бонитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98), во оригинал или заверена копија од страна на нотар,
- доказ дека врз него не е поведена стечајна постапка (во оригинал или заверена копија од страна на нотар),
- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност, во оригинал или заверена копија од страна на нотар),
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал или копија заверена кај нотар.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од страна на одговорно лице.

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинички центар, Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, преку пошта, во архивата на Клиничкиот центар или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 26.11.2002 година, во 12 часот.

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според следните критериуми:

- | | |
|--------------------|----------|
| - цена | 50 бода, |
| - начин на плаќање | 25 бода, |
| - рок на испорака | 25 бода. |

6. РОКОВИ

6.1. Отворениот повик трае до 12 часот на ден 26.11.2002 година.

6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 26.11.2002 година во 12 часот, во Управната зграда на Клиничкиот центар.

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата треба да и предаде писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок и условите од овој повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани.

Информации на телефон 147-639 и 147-954.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 17 и член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во ЈП "Македонијапат"-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 27/2002 ЗА НАБАВКА НА ИНДУСТРИСКА СОЛ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТА ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 27/2002 е ЈП "Македонијапат" - Скопје со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14.

1.2. Предмет на набавката е:

- индустриска сол за одржување на патишта во зимски услови:

а) рефус.....5000 Т

б) пакувана во пластични вреќи од 50 кг.....300 Т

1.3. Техничките барања кои треба да ги задоволува индустриската сол за одржување на патишта во зимски услови се дадени во тендерската документација.

1.4. Рок за испорака на индустриската сол за одржување на патишта во зимски услови е sukcesивно по спецификација која е составен дел на тендерската документација.

1.5. Согласно Законот за јавни набавки, набавката може да се подели на делови.

1.6. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно член 18 од Законот за јавни набавки.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација може да се подигне во просториите на Дирекција на ЈП "Македонијапат" - Скопје на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје секој работен ден од 8,00 до 14,00 часот.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за позициите од овој повик и вкупната цена на набавката.

3.3. Понудата треба да биде изразена во единична мерка “Т“ (тон) испорачана сол на бараниот зимски пункт или една цена до сите пунктови (спецификација на потребите по пунктови што е составен дел на тендерската документација).

3.4. Единичната цена треба да биде дадена за 1 Т индустриска сол донесена на секој пункт поодделно или средна цена за сите пунктови.

Спрема дадената диспозиција и тоа за индустриска сол:

- а). рефус,
- б). пакована во пластични вреќи од 50 кгр.

3.5. Понудената цена треба да ги опфаќа сите трошоци од набавка до испорака на индустриската сол во пунктовите на ЈП “Македонијапат“ - Скопје.

Ваквата цена е фиксна и непроменлива.

Авансно плаќање не се прифаќа.

3.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.7. Понудувачот мора да достави атест за квалитетот на солта и мостра од 5 кгр, индустриска сол која се носи на денот на отворањето на понудите.

3.8. Атестот за квалитетот на солта треба да биде издаден од овластена институција во Република Македонија, а по техничките барања кои се дадени во тендерската документација.

3.9. Список на главни испораки согласно член 25 од Законот за јавни набавки.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да достави документација согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

4.2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или копије заверен кај нотар.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

4.4. Извод од судска регистрација на дејност.

4.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес на ликвидација.

4.6. Потврда дека не е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност.

4.7. Странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач да достави документ согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

4.8. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот за јавни набавки, односно сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот, со кој се потврдува сообразноста со дадените спецификации или стандарди за набавките.

4.9. Атест за квалитет на производот, издаден од надлежна институција во Република Македонија.

4.10. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

4.11. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 од Законот за јавни набавки.

4.12. Со понудата треба да се достави банкова гаранција во износ од 5 % од вкупната вредност на понудата.

5. МАКСИМАЛНА ЦЕНА

5.1. Согласно член 22 од Законот за јавни набавки набавувачот објавува максимална цена на набавката.

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

6.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се во согласност со член 27 од Законот за јавни набавки и тоа:

- цена40 поени,
- квалитет на производот.....30 поени,
- начин на плаќање.....30 поени.

7. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

7.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

7.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

7.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 18.11.2002 година во 12,00 часот во просториите на ЈП “Македонијапат“, ул. “Даме Груев“ бр. 14, Скопје во салата на VI кат.

7.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од Отворениот повик, како и оние кои не се изработени согласно Законот за јавни набавки нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Фондот за локални патишта, улици и комунално уредување - Крушево, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател: Фондот за локални патишта, улици и комунално уредување на ул. “Нико Доага“ бр. 65 - Крушево.

1.2. Предмет на набавката, прибирање на понуди за изградба на локален пат.

1.3. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

1.4. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на ваков вид на дејност.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација набавувачот на јавниот повик им ја става на увид на заинтересираните понудувачи во Фондот секој работен ден од 8-14 часот.

2.2. Тендерската документација се однесува за изградба на локален пат.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да содржи име, адреса и седиште на понудувачот.

3.2. Понудата да содржи единична и вкупна цена за секоја позиција од набавката како и вкупна цена на целата набавка (со пресметани даноци и други јавни давачки).

3.3. Понудата да содржи:

- начин на плаќање,
- рок на извршување на работите,
- гаранција за извршените работи.

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Документ за бонитет издаден согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

4.2. Доказ од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

4.3. Доказ за техничка способност на понудувачот во согласност со член 25 од Законот за јавни набавки.

4.4. Доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 26 од Законот за јавни набавки.

4.5. Извод од судска регистрација на дејноста.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверено копие од нотар.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице.

5.2. Понудата се доставува согласно член 56 од Законот за јавни набавки.

5.3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за локални патишта, улици и комунално уредување - Крушево, ул. "Нико Доага" бр. 65, преку пошта или на лице место најдоцна 15 дена од денот на објавувањето.

5.4. Секој учесник може да достави само една понуда.

6. РОКОВИ

6.1. Рокот на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот повик во последното средство за јавно информирање.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.

7.2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок како и оние што не се изработени според тендерската документација и условите утврдени во овој повик нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 048/477-919 односно во Фондот за патишта Крушево.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВИ

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02 и 46/02), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник за месец октомври 2002 година не може да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01	Земјоделство, лов и соодветни службени активности	6086
02	Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни службени активности	6706
05	Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, службени активности во рибарството	5256
10	Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на тресет	8419
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и службени активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0

12	Вадење на руда на уран и ториум	0
13	Вадење на руди на метал	0
14	Вадење на други руди и камен	8255
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	9636
16	Производство на тутунски производи	7944
17	Производство на текстилни ткаенини	4479
18	Производство на предмети за облека: доработка и боење на крзно	3680
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	2389
20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	5464
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	7907
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	9409
23	Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво	11792
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	7531
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	4746
26	Производство на производи од други неметални минерали	8523
27	Производство на основни метали	10111
28	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	5845
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	7483
30	Производство на канцелариски и сметачки машини	7546
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	7188
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	4742
33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	11046
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	5221
35	Производство на други сообраќајни средства	7913
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	4017
37	Рециклажа	0
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пара и топла вода	10746
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	7795
45	Градежништво	5554
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	7799
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	9885
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли, поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	5207
55	Хотели и ресторани	6041
60	Копнен сообраќај, цевоводен транспорт	6434

61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	0
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции	11435
64	Поштенски активности и телекомуникации	12475
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	14149
66	Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	17933
67	Помошни активности во финансиското посредување	20871
70	Активности во врска со недвижен имот	11482
71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	4870
72	Компјутерски и сродни активности	8668
73	Истражување и развој	9056
74	Други деловни активности	8659
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	7898
80	Образование	7508
85	Здравство и социјална работа	7613
90	Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности	7668
91	Дејност на организации врз база на зачленување	10565
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	7437
93	Други услужни дејности	8392
95	Приватни домаќинства со вработени лица	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Бр. 08-4287
25 октомври 2002 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

Врз основа на член 565-а од Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 31/2001 и 50/2001), Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СЕПТЕМВРИ 2002 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во септември 2002 година во однос на август 2002 година е - 0.001.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е 0.015.

3. Коефициентот на цените на производителите на индустриски производи во септември 2002 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува - 0.008.

4. Коефициентот на пораст на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на септември 2002 година во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 2001 година е 0.019.

Директор,
Благица Новковска, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
1349. Одлука за избор на Владата на Република Македонија.....	1
1350. Одлука за утврдување на бројот на потпретседателите на Собранието на Република Македонија	1
1351. Одлука за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на Собранието на Република Македонија.....	1
1352. Одлука за верификација на мандатот на пратеник во Собранието на Република Македонија.....	2
1353. Решение за престанување на важење на Решението за одобрување употреба на учебник по Граѓанска култура за VII одделение.....	2
1354. Упатство за постапката за распределба на количествата на стоките во рамките на поделни квоти при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи со потекло од Република Албанија за 2002 година.....	2
1355. Решение за давање согласност за продолжување на рокот за реализација на втората емисија на акции.....	2
1356. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	3
1357. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	3
1358. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	3
1359. Одлука за начинот на известување на Народна банка на Република Македонија за состојбата на средствата и обврските во странска валута на овластените банки.....	3
1360. Одлука за измена и дополнување на Упатството за пресметка на девизната позиција. Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец октомври 2002 година.....	31
Коефициенти за движењето на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за септември 2002 година.....	32

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.